



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА Ф

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 11 јуни 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 46

ГОД. XLIII

Улица Јована Ристика бр. 11
Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

638.

Врз основа на член 117 став 5 од Законот за девизно-то работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 71/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ, ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНО ПРИЗНАТИТЕ РЕПРОДУКЦИОНИ ПОТРЕБИ

1. Во Одлуката за начинот на пресметување, зголемување, намалување и користење на општествено признатите репродукциони потреби („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/87), во точка 9 по зборовите: „соодветна исправка“ се додава запирика и зборовите: „со поднесување на спецификација на увозните царински декларации во согласност со одредбите на оваа одлука“, а последната реченица на ова точка се брише.

2. Точка 16 се менува и гласи:

„16. Врз основа на податоците за остварениот извоз на стоки и услуги и на нестоковниот прилив и податоците за извршениот увоз на стоки и услуги и на нестоковните плаќања во конвертибилни девизи во претходните четири тримесечја, се утврдува дали е во прашање организација на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот или организација на здружен труд чиј увоз е поголем од извозот.“

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, ако циклусот на производство на организацијата на здружен труд е подолг од една година, се земаат податоци за остварениот извоз на стоки и услуги и за нестоковниот прилив и податоци за извршениот увоз на стоки и услуги и за нестоковните плаќања во претходните три календарски години.“

3. По точка 17 се додава точка 17а, која гласи:

„17а. Податоците за остварениот извоз и увоз на стоки, во смисла на точка 16 од оваа одлука не го опфаќаат:

1) извозот и увозот по работи на посредувањето во надворешнотрговскиот промет во смисла на член 70 став 1 точ. 1, 3 и 6 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85, 38/86 и 67/86), што имаат карактер на привремен извоз и увоз;

2) увозот на стоки по основ на влог на странско лице во домашна организација на здружен труд;

3) враќање на домашна опрема од погон во странство;

4) увозот на опрема заради замена на увоз на опрема уништена од виша сила.

Ако опремата се увезува на кредит, овластената банка на барање од организацијата на здружен труд, од податоците за остварениот увоз што ќе ги добие од Сојузната управа за царини, ќе го исклучи износот на увозот на опрема на кредит и место тој износ ќе го засмета само износот на годишната отплата на кредитот.

Ако е во прашање суцесивен увоз на опрема износот на годишната отплата на кредитот на овластената банка ќе го распореди рамномерно на тримесечја според динамиката на увозот на таа опрема.

Податоците за извозот и увозот од став 1 од оваа точка, се обезбедуваат врз основа на пријавите за склучените договори за надворешнотрговскиот промет, царинските декларации и другата документација со која се докажува дека се работи за предметниот увоз.

Податоците за износите на отплатата на кредитите овластената банка ги обезбедува врз основа на регистри-

рана пријава за склучена кредитна работа, што ѝ ја доставува организацијата на здружен труд.“

4. Во точка 18 во став 1 зборовите: „и тоа со просечна тримесечна динамика“, се бришат.

5. Во точка 20 по став 4 се додава став 5, кој гласи:

„При изведувањето на инвестициони работи во странство, како податок за остварениот извоз и увоз се зема остварениот прилив во конвертибилни девизи во смисла на член 51 од Законот за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85).“

6. Во точка 26 по став 2 се додаваат ст. 3 и 4 кои гласат:

„Ако организацијата на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот во периодот од претходната година со кој се споредува реализираниот извоз во текуштиот период, не остварила извоз, ќе се применува процент на зголемување на извозот до 100%, со тоа што износот на зголемувањето на општествено признатите репродукциони потреби не може да биде поголем од износот на реализираниот извоз во текуштиот период.“

Ако организацијата на здружен труд, чиј извоз е поголем од увозот остварила зголемување на извозот во текуштиот период повеќе од 100%, општествено признатите репродукциони потреби во текуштиот период можат да ѝ се зголемат за 100%, а најмногу до износот на зголемувањето на извозот во текуштиот период.“

7. Во точка 32 по став 2 се додава став 3, кој гласи:

„Ако организацијата на здружен труд чиј извоз е поголем од увозот не остварила извоз во текуштиот период кој се споредува со реализираниот извоз во истиот период од претходната година ќе се применува процент на намалување на извозот до 100%.“

8. Под точка 36 се додава точка 36а, која гласи:

„36а. Овластената банка кај која се водат кредитите во смисла на точ. 34, 35 и 36 од оваа одлука е должна веднаш по одобрувањето на кредитот на организацијата на здружен труд, да ѝ достави на банката од член 108 на Законот, која ги пресметува општествено признатите репродукциони потреби на таа организација на здружен труд, податоците за преземените обврски на извозот од договорот за кредит, за износите на тие обврски и роковите до кои организацијата на здружен труд е должна да ги изврши обврските на извозот.“

Овластената банка која ги пресметува општествено признатите репродукциони потреби на организацијата на здружен труд, ќе води посебна евиденција за обврските на таа организација на здружен труд и за нивните втасувања и согласност со одредбите на точ. 34, 35 и 36 од оваа одлука ќе ѝ ги намалува општествено признатите репродукциони потреби.

Извозот остварен во смисла на одредбите од точ. 34, 35 и 36 од оваа одлука, овластената банка ќе го исклучи од податоците за остварениот извоз кој служи за зголемување на општествено признатите репродукциони потреби во смисла на член 119 од Законот.

Овластената банка ќе го сторнира намалувањето на општествено признатите репродукциони потреби во смисла на одредбите од точ. 34, 35 и 36 од оваа одлука поради неизвршените обврски на извозот во роковите утврдени во моментот на преземањето на обврските, ако организацијата на здружен труд ги оствари тие обврски на извозот во текот на текуштата година.“

9. Во точка 39 став 2, по одредбата под 5 се додава одредба под 6, која гласи:

„6) заради увоз на сировини и репродукциони материјали за потребите на организациите на здружен труд чиј циклус на производство е подолг од една година.“

10. Во точка 45 на крајот точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „ако тоа намалување не е извршено во претходната година.“

11. По точка 45 се додава точка 45а, која гласи:

„45а. На организацијата на здружен труд која извршила увоз врз товар на износот на однапред зголемени општествено признати репродукциони потреби во смисла на член 120 од Законот, а на која ѝ е извршено намалување во смисла на точка 45 од оваа одлука зашто не ја извршила обврската на извоз до 31 декември од претходната година, износот на повеќе искористените општествено признати репродукциони потреби во смисла на точка 44 од оваа одлука овластената банка, на нејзино барање, ќе го намали за износот на увозот извршен врз товар на однапред зголемините општествено признати репродукциони потреби во смисла на член 120 од Законот.“

12. Точка 46 се менува и гласи:

„46. Намалувањата од точ. 44 и 45 на оваа одлука овластената банка може да ги изврши рамномерно врз товар на сите четири тримесечја.“

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 230
30 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с. р.

639.

Врз основа на член 6 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА МЕНУВАЧКАТА ПРОВИЗИЈА

1. Менувачката провизија што Народната банка на Југославија им ја исплатува на овластените банки изнесува 4%.

2. Менувачката провизија што овластената банка им ја исплатува на овластените менувачи од член 2 на Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија изнесува 3%.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, менувачката провизија што им се исплатува на овластените менувачи на граничните премини и царинарниците и на другите организациони единици на царинската служба, што вршат менувачки работи на граничните премини, изнесува 3,5%.

3. Менувачката провизија што овластените банки му ја исплатуваат на Авто-мото сојузот на Југославија за продадени бензински бонови изнесува 3%.

4. Со денот на влегување на оваа одлука во сила престанува да важи Одлуката за височината на менувачката провизија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82 и 23/86).

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 232
30 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Бранко Микулиќ, с. р.

640.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АЛАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за алат, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Челни впуштачи со неизменлива водилка и со валчеста рачка — — — — —	JUS K.D3.310
2) Челни впуштачи со изменлива водилка и со морзе-конишна рачка — — — — —	JUS K.D3.311
3) Конишни впуштачи 90° со неизменлива водилка и со валчеста рачка — — — — —	JUS K.D3.312
4) Конишни впуштачи 90° со изменлива водилка и со морзе-конишна рачка — — — — —	JUS K.D3.313
5) Изменливи водилки за впуштачи — — — — —	JUS K.D3.314
6) Насадни проширувачи — — — — —	JUS K.D3.340

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на алат што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Челни впуштачи со цврста водилка и со валчеста рачка — — — — —	JUS K.D3.310
2) Челни впуштачи со изменилива водилка и со Морзе - конична рачка — — — — —	JUS K.D3.311
3) Конишни впуштачи 90°, со цврста водилка и со валчеста рачка — — — — —	JUS K.D3.312
4) Конишни впуштачи 90°, со изменилива вогица и со Морзе - конична рачка — — — — —	JUS K.D3.313
5) Изменливи вогици за впуштачи — — — — —	JUS K.D3.314
6) Насадни проширувачи од брзоре-зен челик — — — — —	JUS K.D3.340

донесени со Решението за југословенските стандарди за алат и прибор („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/131
15 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

641.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРИБОР ЗА ГАСНО ЗАВАРУВАЊЕ И РЕЖЕЊЕ****Член 1**

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за прибор за гасно заварување и режење кој го има следниот назив и ознака:

Прибор за гасно заварување и режење. Горилници за рачно гасно заварување, режење и сродни постапки — — — — — **JUS K.M6.020**

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на прибор за гасно заварување и режење што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за прибор за гасно заварување и режење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/66).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/136
15 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

642.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВИСОКОГРАДБА****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за високоградба, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Високоградба. Модуларна координација. Катни височини. Компоненти и мери — — — — — | JUS U.A9.004 |
| 2) Високоградба. Модуларна координација. Височини на просториите на станбени згради. Компоненти и мери — — — — — | JUS U.A9.005 |
| 3) Високоградба. Модуларна координација. Модуларна рамнина на таванот за вертикални мери — — — — — | JUS U.A9.008 |

- | | |
|--|---------------------|
| 4) Високоградба. Модуларна координација. Крути рамни плочи за обложување. Координирачки мери — — — — — | JUS U.A9.041 |
| 5) Високоградба. Инсталационен простор за воздушни канали — — — — — | JUS U.A9.050 |

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на високоградба од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има следниот назив и ознака:

Катна височина на станбени згради — — **JUS U.A9.004**
донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на градежништвото („Службен лист на СФРЈ”, бр. 20/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/141
15 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

643.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК**ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛАБОРАТОРИСКИ САДОВИ И ПРИБОР ОД СТАКЛО****Член 1**

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло кои ги имаат следните називи и ознаки:

- | | |
|--|---------------------|
| 1) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чиничиња (шоли) со свонест капак, ниски. Услови на квалитетот — — — — — | JUS B.E4.115 |
| 2) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чиничиња (шоли) со свонест капак, високи. Услови на квалитетот — — — — — | JUS B.E4.116 |
| 3) Лабораториски садови и прибор од стакло. Шише со тубус при дното. Услови на квалитетот — — — — — | JUS B.E4.117 |
| 4) Лабораториски садови од стакло. Општи услови на квалитетот — — — — — | JUS B.E4.150 |
| 5) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чаши, лабораториски, високи. Услови на квалитетот — — — — — | JUS B.E4.210 |
| 6) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чаши, лабораториски, ниски. Услови на квалитетот — — — — — | JUS B.E4.211 |
| 7) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чиничиња (шоли) за испитување со рамно дно. Услови на квалитетот — — — — — | JUS B.E4.214 |

8) Лабораториски садови и пробор од стакло. Саатни стакла. Услови на квалитетот — — — — —

JUS B.E4.216

9) Лабораториски садови и прибор од стакло. Определување на отпорноста спрема нагла промена на температурата — — — — —

JUS B.E4.095

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS B.E4.115, JUS B.E4.116, JUS B.E4.117, JUS B.E4.210, JUS B.E4.211, JUS B.E4.214 и JUS B.E4.216, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на лабораториски садови и прибор од стакло што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Лабораториски садови од стакло. Општи услови на квалитетот — — — — — JUS B.E4.150 донесен со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови од стакло („Службен лист на СФРЈ”, бр. 48/67)

2) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чаши, лабораториски, високи — — — — — JUS B.E4.210

3) Лабораториски садови и прибор од стакло. Чаши, лабораториски, ниски — — — — — JUS B.E4.211

4) Лабораториски садови и прибор од стакло. Садови за испарување со рамно дно — — — — — JUS B.E4.214

5) Лабораториски садови и прибор од стакло. Саатни стакла — — — — — JUS B.E4.216 донесени со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови од стакло („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/68)

6) Лабораториски садови и прибор од стакло. Методи на испитувањето на отпорноста спрема термички шок — — — — — JUS B.E8.095 донесен со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист на СФРЈ”, бр. 47/69).

7) Лабораториски садови и прибор. Стаклени садиња со звонест капак, ниски — — — — — JUS B.E4.115

8) Лабораториски садови и прибор. Стаклени садиња со звонест капак, високи — — — — — JUS B.E4.116

9) Лабораториски садови и прибор. Шишиња со тубус при дното — — — — — JUS B.E4.117 донесени со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/72).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/126
15 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевик, с. р.

644.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАКЛО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за стакло, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Стакло. Стаклен крш. Класификација, означување и складирање на стаклен крш — — — — — JUS B.E0.001

2) Стакло. Хемиска отпорност на стаклото. Метода за определување и класификација — — — — — JUS B.E8.092

3) Стакло. Хидролитичка отпорност на стаклените зрна на 98 °C. Метода за определување и класификација — — — — — JUS B.E8.096

4) Стакло. Хидролитичка отпорност на стаклените зрна на 121 °C. Метода за определување и класификација — — — — — JUS B.E8.097

5) Стакло. Определување на отпорноста на стаклото спрема дејство на врел воден раствор на мешаница на алкалии — — — — — JUS B.E8.098

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенскиот стандард — JUS B.E8.092, чие применување не е задолжително, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на стакло што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Методи на испитување на стакло. Испитување на хемиската отпорност на стаклото — — — — — JUS B.E8.09 донесен со Решението за југословенските стандарди за амбалажа за фармацевтски и медицински цели („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 43/62).

2) Лабораториски садови и прибор од стакло. Определување на хидролитската отпорност на стакло во зрна на 98 °C — — — — — JUS B.E8.096

3) Лабораториски садови и прибор од стакло. Определување на хидролитската отпорност на стакло во зрна на 121 °C — — — — — JUS B.E8.097

4) Лабораториски садови и прибор од стакло. Определување на отпорноста на стакло спрема дејството на врел воден раствор на мешаница на алкалии — — — — — JUS B.E8.098 донесени со Решението за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/75).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/129
15 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевик, с. р.

645.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА АЛАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за алат, кој го има следниот назив и ознака:

Листови за рачни пили за метал — — — — — JUS K.D1.020

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на алат што ќе се произведе односно увезе од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард кој го има следниот назив и ознака:

Листови за рачни пили за метал — — — — — JUS K.D1.020
донесен со Решението за југословенските стандарди за алат и прибор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/102
7 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

646.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛИРАНИ ПРОВОДНИЦИ И КАБЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за изолирани проводници и кабли кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Електроенергетика. Испитување на изолирани проводници и кабли. Општи услови на испитување — — — — —	JUS N.C0.030
2) Електроенергетика. Испитување на изолирани проводници и кабли. Проверување на конструкцијата — — — — —	JUS N.C0.031
3) Електроенергетика. Испитување на изолирани проводници и кабли. Постојаност спрема масло — — — — —	JUS N.C0.074

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на изолирани проводници и кабли што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Испитување на изолирани проводници и кабли. Проверување на конструкцијата — — — — —	JUS N.C0.031
2) Испитување на изолирани спроводници и кабли. Постојаност спрема масло — — — — —	JUS N.C0.074
3) Испитување на изолирани спроводници и кабли. Општи услови на испитување — — — — —	JUS N.C0.030

донесен со Решението за југословенските стандарди за испитување на изолирани спроводници и кабли („Службен лист на СФРЈ”, бр. 30/66)

донесен со Решението за југословенските стандарди за испитување на изолирани спроводници и кабли („Службен лист на СФРЈ”, бр. 42/66)

донесен со Правилникот за југословенските стандарди за испитување на изолирани спроводници и кабли („Службен лист на СФРЈ”, бр. 25/80).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/130
15 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

647.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РЕГУЛАЦИОНИ ВЕНТИЛИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за регулациони вентили кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Регулациони вентили. Општи и технички услови и испитувања — — — — —	JUS M.C5.085
2) Регулациони вентили. Мерки помеѓу прирабниците за рамни вентили со прирабници — — — — —	JUS M.C5.087

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на регулациони вентили што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за југословенските стандарди за регулациони вентили („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/79).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/121
15 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

648.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА НИКЕЛ И ЛЕГУРИ НА НИКЕЛ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за никел и легури на никел, кој го има следниот назив и ознака:

Методи за испитување на хемискиот состав на никел и легури на никел. Определување на содржината на силициум во фероникел. Гравиметриска метода — — JUS C.A1.430

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на никел и легури на никел што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-93/103
7 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

649.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4 и член 58 став 3 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО АТЕСТИРАЊЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ИМПРЕГНИРАНИ СО БИТУМЕН И НА БИТУМЕНСКИ ЛЕНТИ

1. На задолжително атестирање подлежат следните хидроизолациони материјали импрегнирани со битумен и битуменски ленти (во натамошниот текст: производи), и тоа:

- 1) битуменски покривен картон – југословенски стандард JUS U.M3.232;
- 2) битуменизиран перфориран стаклен воал – југословенски стандард JUS U.M3.248;
- 3) битуменска лента со влошка од суров картон – југословенски стандард JUS U.M3.226;
- 4) битуменска лента со влошка од алуминиумска фолија – југословенски стандард JUS U.M3.230;
- 5) битуменска лента со влошка од стаклен воал – југословенски стандард JUS U.M3.231;
- 6) битуменска лента од стаклена ткаенина – југословенски стандард JUS U.M3.234.

2. Задолжително атестирање на производите од точка 1 на оваа наредба се спроведува на следниот начин:

1) за производи од домашно производство се атестира типот на хидроизолациониот материјал импрегниран со битумен и на битуменската лента, со контрола на сообразноста на хидроизолациониот материјал импрегниран со битумен и на битуменската лента со атестираниот тип, што се врши на мостри земени кај производителот;

2) за производи од увоз се атестира типот на хидроизолациониот материјал импрегниран со битумен и на битуменската лента од исто потекло, со контрола на сообразноста на производите од секоја партија на испорака од ист тип и потекло, со атестираниот тип, на мостри земени од складот на организацијата што овие производи ги пушта во промет.

Типот на хидроизолациониот материјал импрегниран со битумен и на битуменската лента е утврден со ознака на хидроизолациониот материјал импрегниран со битумен и на битуменската лента.

3. На испитување за задолжително атестирање на типот на производите од точка 1 на оваа наредба подлежат следните карактеристики на квалитетот на хидроизолациониот материјал импрегниран со битумен и на битуменската лента:

- 1) надворешен изглед;
 - 2) содржина на врзиво и маса на влошката;
 - 3) постојаност на студ;
 - 4) постојаност на топлота;
 - 5) водонепропустливост;
 - 6) прекинувачка сила и издолжување.
4. Вредностите на карактеристиките на квалитетот што подлежат на испитување на типот на производите од точка 1 на оваа наредба за задолжително атестирање се утврдени во следните југословенски стандарди:

- 1) југословенски стандард JUS U.M3.232 – Битуменски покривен картон. Услови на квалитетот;
- 2) југословенски стандард JUS U.M3.248 – Битуменизиран перфориран стаклен воал. Услови на квалитетот;
- 3) југословенски стандард JUS U.M3.226 – Битуменска лента со влошка од суров картон. Услови на квалитетот;
- 4) југословенски стандард JUS U.M3.230 – Битуменска лента со влошка од алуминиумска фолија. Услови на квалитетот;
- 5) југословенскиот стандард JUS U.M3.231 – Битуменска лента со влошка од стаклен воал;
- 6) југословенски стандард JUS U.M3.234 – Битуменска лента од стаклена ткаенина. Услови на квалитетот.

5. Карактеристиките на квалитетот на производите од точка 1 на оваа наредба се испитуваат на начинот утврден во југословенските стандарди, и тоа во:

- 1) југословенскиот стандард JUS U.M8.225 – Материјали импрегнирани со битумен. Методи на испитувањето;

2) југословенскиот стандард JUS U.M8.080 – Битуменски ленти за хидроизолации. Методи на испитување-то.

6. Мостри за испитување на типот на производите од точка 1 на оваа наредба, заради задолжително атестирање, зема организацијата овластена за задолжително атестирање, и тоа:

1) за домашни производи – од складот на готови производи кај производителот;

2) за производи од увоз – од складот на организацијата на здружен труд што тие производи ги пушта во промет.

Овластената организација зема најмалку три мостри од секој вид материјал.

За земањето мостри се составува записник, кој ги содржи следните податоци:

1) фирма односно назив и седиште на производителот (увозникот);

2) ознака на хидроизолациониот материјал импрегниран со битумен и на битуменската лента;

3) број на мостри;

4) датум на изработката на земените мостри;

5) ознака на партијата;

6) место и датум на земањето на мострите.

Записникот за земањето мостри го потпишуваат претставници на производителот (увозникот) и на организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање.

7. Извештајот за испитувањето за задолжително атестирање на производите од точка 1 на оваа наредба содржи:

1) податоци за производот (тип на производот, ознака и датум на производството, партија на испитаните мостри);

2) податоци за производителот (увозникот);

3) датум на земањето на мострите;

4) датум на почетокот и датум на завршувањето на сите испитувања;

5) податоци за југословенските стандарди според кои е вршено испитување;

6) резултати од испитувањето;

7) заклучок со образложение;

8) место и датум на издавањето на извештајот за испитувањето;

9) назив и седиште на организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање;

10) број на решението за овластување и датум на издавањето на овластувањето.

Извештајот за испитувањето за задолжително атестирање мора да биде заверен со потпис на овластениот работник и со печат на организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање.

8. За производите од точка 1 на оваа наредба за кои со испитување ќе се утврди дека ги исполнуваат пропишаните услови, организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање издава атест, кон кој го прилага извештајот за испитувањето.

Ако организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање утврди дека кој и да е резултат од испитувањето не ги задоволува карактеристиките на квалитетот пропишани во точка 4 на оваа наредба, таа пристапува кон повторно испитување на хидроизолациониот материјал импрегниран со битумен и на битуменската лента, на тој начин што зема двоен број мостри од иста партија.

Ако организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање, на дополнително земените мостри од иста партија утврди дека сите резултати од испитувањето ги задоволуваат карактеристиките на квалитетот пропишани во точка 4 на оваа наредба, издава атест кон кој го прилага извештајот за испитувањето.

Атестот и извештајот за испитувањето се издаваат во три примероци, од кои по еден им се доставува на подносителот на барањето за атестирање, и на Сојузниот завод за стандардизација, а еден задржува организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање.

Рокот на важење на атестот за типот за производите од точка 1 на оваа наредба изнесува три години.

Промените на конструкцијата, материјалот и производствената постапка што влијаат врз сообразноста на

производот со атестираниот тип мораат да ѝ се пријават на организацијата овластена за задолжително атестирање, а производот мора повторно да се атестира.

9. Производите од точка 1 на оваа наредба за кои е издаден атест за типот, производителот односно увозникот ги означува со атестен знак.

Означување на производите од точка 1 на оваа наредба се врши на обвивките на секој свиток, на начинот утврден со Наредбата за изгледот и употребата на атестниот знак („Службен лист на СФРЈ”, бр. 4/79 и 31/81).

Под атестниот знак се запишува буквена и бројна ознака. Буквената ознака се однесува на групата и подгрупата на југословенските стандарди на кои им припаѓаат производите од точка 1 на оваа наредба (УМ), а бројната ознака претставува шифра на организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање.

10. Контрола на сообразноста на производите од точка 1 на оваа наредба се врши на следниот начин:

1) за производи од домашно производство контрола на сообразноста се врши секоја година;

2) за производи од увоз контрола на сообразноста се врши за секоја партија на испорака од ист тип и потекло.

Со контролата на сообразноста се испитуваат следните карактеристики на квалитетот:

1) надворешен изглед;

2) содржина на врзивото и маса на влошката;

3) постојаност на студ;

4) постојаност на топлота;

5) водонепропустливост;

6) прекинувачка сила и издолжување.

Вредностите на карактеристиките од став 2 на оваа точка, методите за испитување и постапката на земање мостри се утврдени во точ. 4 до 6 на оваа наредба.

Производите од точка 1 на оваа наредба се сообразни со атестираниот тип на производот ако резултатите од испитувањето одговараат на вредностите наведени во точка 4 на оваа наредба.

Ако кој и да било резултат од испитувањето е негативен, испитувањето се повторува на двоен број мостри од иста партија.

Ако резултатите од испитувањето на дополнително земените мостри од иста партија не одговараат на вредностите наведени во точка 4 на оваа наредба, организацијата на здружен труд овластена за атестирање за тоа со образложение ги известува производителот и Сојузниот завод за стандардизација, заради повлекување на атестот.

Резултатите од испитувањето при контролата на сообразноста се внесуваат во извештајот за испитувањето според точка 7 од оваа наредба. Овластената организација издава извештај во три примероци, од кои по еден им се доставува на подносителот на барањето за атестирање, и на Сојузниот завод за стандардизација, а еден задржува организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање.

11. За атестирање на производи од точка 1 на оваа наредба може да се овласти организација на здружен труд која, покрај условите од член 60 на Законот за стандардизацијата, во поглед на опременоста и стручните квалификации на кадрите, исполнува посебни услови:

а) да располага со следната опрема, и тоа со:

1) Сокслет апарат со Шилова чаура бр. 603 или со центрифуга со кивета;

2) ексикатор;

3) вага со точност од 0,01 g;

4) разладна комора со можност за одржување на температура од $0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

5) метален модел според југословенскиот стандард JUS U.M8.225;

6) секундомер;

7) лабораториско сито со големина на отворите од 0,09 mm;

8) сушилица со можност за одржување на температура од $105 \pm 5^{\circ}\text{C}$;

9) киналка со брзина на кинењето од 40 mm/min;

10) апарат за испитување на водонепропустливоста според југословенскиот стандард JUS U.M8.080;

б) за работи на задолжително атестирање да има работници со следните стручни квалификации и работно искуство:

1) ако е во прашање работник кој раководи со испитувањата, дипломиран инженер по градежништво или дипломиран инженер по технологија или дипломиран инженер по хемија, со најмалку 10 години работно искуство на работи на испитување на градежен материјал;

2) ако се во прашање стручни работници:

– дипломиран инженер по градежништво или дипломиран инженер по технологија или дипломиран инженер по хемија со најмалку пет години работно искуство на работи на испитување на градежен материјал;

– техничар од градежна или хемиска струка;

– лаборант.

12. Организацијата на здружен труд овластена за задолжително атестирање на производи од точка 1 на оваа наредба е должна да изврши атестирање во рок од 15 дена од денот на земањето мостри за атестирање.

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/115
13 мај 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

650.

Врз основа на член 52 точ. 1 и 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СТАВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА СПРЕМА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ПОД ПОСТОЈАНЕН ВЕТЕРИНАРСКИ НАДЗОР И ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ МЕРКИ ВО ГРАНИЧНИТЕ ОПШТИНИ ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ЛИГАВКА И ШАП

1. Во Наредбата за ставање на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија спрема Република Италија под постојанен ветеринарски надзор и за спроведување на одделни мерки во граничните општини заради спречување на внесување и ширење на заразните болести лигавка и шап („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/86, 56/86 и 61/86) во точка 1 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) се забранува внесувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Република Италија на производи и сировини по потекло од чапункари, освен термички обработени конзерви, термички обработено масно ткиво, волна прана во алкален воден раствор при РН 10 со додаток на Na_2CO_3 во количина од 1,5 до 2 g на литар и сушена во воздушна струја при температура од 80 °C и на сурови кожи, под услов кожата да потекнуваат од животни што не се заразени со лигавка и шап, во општината на потеклото на кожата и во соседните општини да не е утврден ниту еден случај на заболување од лигавка и шап во последните три месеци и кожата да се третира со морска сол и со калцинирана сода во траење од 30 дена;“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6384/4
8 јули 1987 година
Белград

Заменик на претседателот,
м-р Томе Кузмановски, с. р.

651.

Врз основа на член 56 ст. 1 до 4, член 58 став 3 и член 60 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ХОМОЛОГАЦИЈА НА ВОЗИЛА ВО ПОГЛЕД НА ВГРАДУВАЊЕТО НА СВЕТОСНИ И СВЕТОСНО-СИГНАЛНИ УРЕДИ

1. Во Наредбата за задолжителна хомологација на возила во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 68/85 и 1/87) во точка 7 зборовите: „Од 1 јуни 1987 година се заменуваат со зборовите: „од 1 јуни 1991 година“.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04/2-1989
10 јуни 1987 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

652.

Врз основа на члан 9 ст. 1 и 2 од Законот за вршење на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82 и 40/84), Советот на гуверните донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ИСПРАКАЊЕ, ПОЛАГАЊЕ И ПРЕНОС НА ДЕВИЗИ НА СМЕТКИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ОСТВАРЕНИ СО ОТКУП НА ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ, ЧЕКОВИ, КРЕДИТНИ ПИСМА И СО ПРОДАЖБА НА БЕНЗИНСКИ БОНОВИ

1. Во Одлуката за начинот и роковите за испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и со продажба на бензински бонови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/82, 19/86, 72/86, и 8/87) во точка 8 став 1 се менува и гласи:

„За девизите положени на сметките на Народната банка на Југославија во смисла на точка 3 од оваа одлука Народната банка на Југославија и одобрува на овластената банка динарска противвредност по среден курс кој важи на денот на полагањето односно на преносот на девизите, зголемена за 3,844% провизија врз товар на приходите на Народната банка на Југославија, што одговара на височината на провизија од 4% утврдена во точка 1 на Одлуката за височината на менувачката провизија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/87).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 84
24 јуни 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с. р.

653.

Врз основа на член 6а став 3 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/73, 9/76 и 63/86), директорот на Сојузниот завод за статистика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ СТАТИСТИЧКИ СТАНДАРД – НОМЕНКЛАТУРА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

1. Со ова решение се утврдува единствениот статистички стандард – Номенклатура на статистичките истражувања од интерес за целата земја, која е изработена врз основа на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 76/85), и Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1987 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/86).

2. Номенклатурата од став 1 на ова решение ќе се применува при изработката на програмата за означување на материјалот (прашалници, обрасци и др.) и за следење на извршувањето на статистичките истражувања од интерес за целата земја.

3. Номенклатурата од став 1 на ова решение е отпечатена кон ова решение и претставува негов составен дел.

4. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 001-2500/1

4 јуни 1987 година

Белград

Директор
на Сојузниот завод за
статистика,
д-р Драгутин Групковиќ, с. р.

НОМЕНКЛАТУРА

НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА

Шифра на истражувањето	Назив на истражувањето
1	2

01 СТАТИСТИКА НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

0101	Годишно истражување за самоуправното организирање на здружениот труд
0102	Годишно истражување за активноста на општествените правобранители на самоуправувањето (ОПС-2)
0103	Годишно истражување за младинските работни акции (МРА-1, 2 и 3)
0104	Истражување за составот на органите на управувањето на организациите на здружен труд, на самоуправните организации и заедници (СУ-1) – двегодишно, од 1987 година
0105	Истражување за самоуправувањето во земјоделските задруги и во други форми на здружување на земјоделците (СЗ3-1) – двегодишно, од 1987 година
0106	Истражување за самоуправувањето во банките и во другите финансиски организации (СБ-1) – двегодишно, од 1987 година
0107	Истражување за самоуправувањето во заедниците за осигурување на имоти и лица (ЗО-1) – двегодишно од 1987 година
0108	Анкета за самоуправната активност на месните заедници (МЗА-1) – двегодишно од 1986 година
0109	Истражување за составот на органите и за некои резултати од активноста на месните заедници (МЗ-1) – двегодишно, од 1987 година

1	2
0110	Истражување за составот на органите на самоуправните интересовни заедници (СИЗ-1) – двегодишно од 1987 година
0111	Истражување за активноста на самоуправните интересовни заедници (СИЗ-2) – двегодишно од 1986 година
0112	Истражување за составот на органите на собранијата на општините (СО-1) – четиригодишно од 1986 година
0113	Истражување за активноста на собранијата на општините и на нивните органи и тела (СО-2) – двегодишно од 1987 година
0114	Истражување за изборите и составот на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на општествено-политичките заедници (ИД-ОПЗ) – четиригодишно од 1986 година
0115	Истражување за изборите и составот на делегациите на основните самоуправни организации и заедници за собранијата на самоуправните интересовни заедници (ИД-СИЗ) – четиригодишно од 1986 година
0116	Истражување за изборите и составот на собранијата на општествено-политичките заедници (ИДО и ИДР) – четиригодишно, од 1986 година.

02 СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ

0201	Комплексен годишен извештај на организациите на здружен труд од производствените дејности (КГИ-01)
0202	Годишна пресметка на општествениот производ и на народниот доход во дејностите што лица самостојно ги вршат со личен труд со средства во сопственост на граѓани (земјоделство, градежништво, сообраќај, трговија, угостителство, туризам и занаетчиство)
0203	Комплексен годишен извештај на организациите на здружен труд и на работните заедници од непроизводствените дејности и на органите на управата (КГИ-02)
0204	Годишен извештај за средствата на буџетите на општините и средствата на самоуправните интересовни заедници на територијата на општината (КГИ-02-Б)
0205	Текушта анкета за потрошувачката во неземјоделските домаќинства (АПД-1) – собирање тримесечно, обработка тримесечно и годишно
0206	Текушта анкета за потрошувачката во земјоделските и мешовитите домаќинства (АПД-2) – собирање тримесечно, обработка тримесечно и годишно
0207	Извештај на организациите на здружен труд во стопанството за репродукционата потрошувачка, залихите, набавката и продажбата (ПБ-11) – петгодишно во 1988, за 1987 година
0208	Анкета за потрошувачката во домаќинството (АПД) – петгодишно од 1988 година
0209	Тримесечни стопански биланси на Југославија
0210	Тримесечни стопански биланси на републиките и автономните покраини
0211	Стопански биланси на Југославија – годишно
0212	Изработка на стопански биланси на Југославија по методологија на меѓународните организации: ООН, СЕВ, ОЕЦД
0213	Стопански биланси на републиките и автономните покраини – годишно
0214	Единствени показатели за економскиот потенцијал и нивото на развиеноста на општините
0215	Периодични финансиски сметки на Југославија – тримесечно: јануари–март, јануари–јуни, јануари–септември
0216	Периодични финансиски сметки на републиките и автономните покраини – тримесечно: јануари–март, јануари–јуни, јануари–септември
0217	Финансиски сметки на Југославија – годишно

1	2	1	2
0218	Финансиски сметки на републиките и автономните покраини – годишно	0317	Податоци за вложувањата на средствата на странски лица (ВССЛ) – годишно
0219	Биланс на општественото богатство	0318	Завршна сметка на организациите за здружен труд: биланс на состојбата, биланс на успехот, посебни податоци кон билансот на успехот
0220	Биланс на општественото богатство на републиките и автономните покраини	0319	Збирен и консолидиран биланс на успехот на работната организација: биланс на успехот, посебни податоци, консолидиран биланс на успехот
0221	Пресметка на основните вредносни агрегати во постојани цени – годишно	0320	Завршна сметка на претпријатија, погони и на други работни единици во странство: биланс на состојбата, биланс на успехот, посебни податоци, дополнителни податоци
0222	Годишна пресметка на личната потрошувачка	0321	Завршна сметка на самоуправните интересовни заедници: биланс на состојбата, биланс на приходот и расходот
0223	Меѓусебни односи на стопанските биланси на СФРЈ (основна и увозна input-output табела) – петгодишно, во 1989 година за 1986 година	0322	Завршна сметка на органите на општествено-политичките заедници: биланс на состојбата, биланс на приходот и расходот
0224	Меѓусебни односи на стопанските дејности (основна и увозна input-output табела) – процена годишно, во 1986 за 1984 година	0323	Завршна сметка на буџетите на општествено-политичките заедници (ЗСБ): биланс на состојбата, биланс на приходот и расходот
0225	Меѓурегионални промет на производи и услуги – петгодишно, во 1988 за 1987 година	0324	Завршна сметка на другите корисници на општествени средства: биланс на состојбата, биланс на приходот и расходот
0226	Податоци за работењето на организациите на здружен труд во областа на малото стопанство	0325	Завршна сметка на определени корисници на општествени средства – биланс
0227	Податоци за работењето на индивидуалниот сектор во областа на малото стопанство	0326	Ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на КОС (Р)
03 СТАТИСТИКА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ		0327	Ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на претпријатија, погони и на други работни единици во странство (Р)
0301	Месечен извештај за расчленетиот промет на жиро и на други сметки на корисниците на општествени средства (Р-1)	0328	Пресметка на обртните средства и на изворите на обртните средства (ОБС)
0302	Месечен извештај за плаќањата извршени за сметка на членовите на интерната банка (Р-1)	0329	Споредбени показатели за искажување на резултатите од работата на работниците и работењето на основните организации на здружен труд – полугодишно, годишно
0303	Месечен извештај за постапката на санација (С)	0330	Минимум на основни показатели за планирање и следење на остварувањето на плановите на организациите на здружен труд
0304	Месечен извештај за неизвршените обврски на корисниците на општествени средства евидентирани во редоследот на наплатата кај СОК (Л)	0331	Минимум на основни показатели за планирање и следење на остварувањето на плановите на самоуправните интересовни заедници
0305	Месечен извештај за наплатата на приходи на општествено-политичките заедници и нивните фондови, на самоуправните интересовни заедници и на другите самоуправни организации и нивната распределба на корисниците (Б-2)	0332	Минимум на основни показатели за планирање и следење на остварувањето на плановите на месните заедници
0306	Месечен извештај за корисниците на општествени средства кои при исплатата на аконтациите на чистите лични доходи имале ненамирени втасани обврски	0333	Збирен и консолидиран биланс на успехот на сложените организации на здружен труд: биланс на успехот, посебни податоци, консолидиран биланс на успехот
0307	Месечен извештај за начинот на исплатата на аконтациите на чистите лични доходи во организациите на здружен труд што искажале загуба по периодичната пресметка	04 СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ И НА ОПШТЕСТВЕНОТО БОГАТСТВО	
0308	Месечен извештај за начинот на исплатата на чистите лични доходи кај организациите на здружен труд што искажале непокриена загуба по завршната сметка	0401	Годишен извештај за инвестициите во основни средства и во средства за заедничка потрошувачка (ИНВ-01)
0309	Периодична пресметка на буџетите на општествено-политичките заедници (за три, шест и девет месеци) – приходи и расходи во текот на годината	0402	Месечен извештај за намеруваните инвестиции во основни средства (ИНВ-Н)
0310	Периодична пресметка на организациите на здружен труд (за три, шест и девет месеци)	0403	Штети од елементарни непогоди – годишно
0311	Финансиски резултат од работењето за потребите на општествениот стандард (за три, шест и девет месеци и една година)	0404	Пријава на инвестиции до Службата на општественото книговодство (СОК-ИН-1) – повремено
0312	Периодична пресметка на претпријатија, погони и други единици во странство (за шест и девет месеци) – деловни резултати во текот на годината – посебни податоци – дополнителни податоци	0405	Пријава на промената на претсметковната вредност на инвестициите до Службата на општественото книговодство (СОК-ИН-2) – повремено
0313	Податоци за мешовитото претпријатие во странство (МПС), полугодишно, годишно	0406	Месечен извештај на банките и други финансиски организации за исплатите за инвестиции од средствата на инвестиционите кредити во користење (ИН-К-1)
0314	Податоци за работно – деловната единица во странство (РЕ-2), полугодишно, годишно	0407	Месечен извештај за извршените плаќања за инвестиции од интерната сметка на членот на интерната банка по инвестициони објекти (Р-1/а ИБ)
0315	Периодична пресметка на самоуправните интересовни заедници (за три, шест и девет месеци) – приходи и расходи во текот на годината	0408	Тримесечен извештај за определени плаќања и вложувања за инвестиции (СОК-ИН-3)
0316	Периодична пресметка на органите на општествено-политичките заедници (за три, шест и девет месеци) – приходи и расходи во текот на годината		

1	2
0409	Годишна пресметка на инвестициите во основни средства во сопственост на граѓаните
0410	Годишна пресметка на вредности на инвестициите во постојани цени
0411	Годишна пресметка на вредностите на основните средства во општествена сопственост во постојани цени
0412	Статистика на техничкиот развој – годишно
0413	Тримесечен извештај за инвестициите во тек по инвестициони објекти и по други инвестициони вложувања
0414	Месечен извештај за исплатите за инвестиции од сметката на инвеститорот и од средствата на кредитот

05 СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ

0501	Дневен телеграфски извештај за ликвидноста на банките и на определени финансиски организации
0502	Десетдневен извештај за пресметката на минималната ликвидност на банките
0503	Десетдневен телеграфски извештај за кредитите и средствата на банките
0504	Десетдневен извештај за оптекот на готовите пари
0505	Статистичко следење на податоците за паричните примања и издавања, за кредитите и паричните средства на населението од односот со општествениот сектор и со странство – месечно
0506	Месечен извештај за книговодствената состојба на сметките на банките и на другите финансиски организации (КНЈ-БИФО)
0507	Месечен извештај за бруто-прометот и за салдото на сметките на корисниците на општествени средства кај СОК (КНЈ-1 – СОК)
0508	Месечен биланс на банките – по скратена шема
0509	Месечна спецификација на средствата на депозитите по видување на корисниците на општествени средства (КНЈ-2-СОК)
0510	Спецификација на краткорочните пласмани по рокови на втасувања – месечно
0511	Месечен извештај за кредитите за обртни средства (К-1)
0512	Спецификација на кредитите за селективни намени според самоуправната спогодба на банките – месечно
0513	Месечно следење на каматните стапки
0514	Месечен извештај за пресметката на задолжителна резерва на банките кај Народната банка на Југославија
0515	Тримесечен извештај за примената на инструментите за обезбедување на плаќањата (ОП)
0516	Периодична пресметка на банките (за три, шест и девет месеци) – приходи и расходи во текот на годината
0517	Периодична пресметка за заедниците за осигурување (за три, шест и девет месеци)
0518	Завршна сметка на банките: биланс на состојбата, биланс на приходите и расходите
0519	Завршна сметка за заедница за осигурување: биланс на состојбата, биланс на приходите и расходите
0520	Шестмесечен извештај за структурата на динарското и девизното штедење
0521	Минимум на основни показатели за планирање и следење на остварувањето на плановите на заедниците за осигурување на имот и лица

06 СТАТИСТИКА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ БИЛАНСИ

0601	Енергетски биланс – годишно
------	-----------------------------

07 СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ

0701	Месечен извештај за цените на производителите на индустриски производи (Ц-41)
------	---

1	2
0702	Месечен извештај за цените на индустриски производи во трговијата на големо (Ц-21)
0703	Месечен извештај за продажните цени на мало: на индустриски прехранбени производи (Ц-12) и на индустриски непрехранбени производи (Ц-13)
0704	Петнаесетдневен извештај за цените на мало на земјоделските производи (Ц-11а)
0705	Месечен извештај за цените на мало на земјоделски производи (Ц-11)
0706	Месечен извештај за цените на мало за услуги (Ц-14)
0707	Месечен извештај за цените на угоститеските услуги (Ц-31)
0708	Тримесечен извештај за цените на пансионите во хотели (Ц-33)
0709	Тримесечен извештај за цените на репродукциониот материјал, на средствата за работа и на услугите во земјоделството (Ц-52)
0710	Тримесечен извештај за цените на работите на градежните објекти (Ц-50)
0711	Полугодишен извештај за цените на становите на изведувачите на општествениот сектор (Град. 41)
0712	Полугодишен извештај за набавните и продажните цени, за разликите во цената и за данокот на промет во трговијата на мало на: земјоделски производи (Ц-11), индустриски прехранбени производи (Ц-12), индустриски непрехранбени производи (Ц-13)
0713	Полугодишен извештај за цените на превозот на стоки во сообраќајот (С/Ц-11) – собирање месечно
0714	Полугодишен извештај за набавните цени во индустријата – пробно во 1987 година
0715	Годишен извештај за цените на комуналните услуги за организациите на здружен труд (Ц-17)
0716	Годишен извештај за цените на здравствените услуги (Ц-15 и Ц-15а)
0717	Полугодишно истражување за производите што се продаваат по снижени цени во текстилната индустрија и во индустријата на кожа и обувки – пробно во 1987 и 1988 година
0718	Годишен извештај за цените на туристичките аранжмани (Ц-35) – редовно од 1987 година
0719	Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи (откупни цени)
0720	Месечни индекси на цените на извозот и увозот
0721	Индекс на животните трошоци, по групи, по намена на потрошувачката
0722	Тримесечен извештај за цените на опремата (Ц-51) – домашна и увозна опрема
0723	Индекс на животните трошоци за домаќинства со најниски и највисоки приходи – шестомесечно
0724	Полугодишно истражување за цените на основните сировини на светскиот пазар
0725	Полугодишно истражување на паритетот на домашните цени и на цените на светскиот пазар (ПЦ-1)

08 СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

0801	Месечен извештај на индустријата (Инд-1)
0802	Тримесечен извештај за набавката и продажбата на нафтни деривати и гас (Инд-60)
0803	Годишен извештај на индустријата (Инд-21)
0804	Годишен извештај на занаетството (ЗАН-21) – пробно во 1987 година
0805	Годишен биланс на производството и потрошувачката на електрична енергија (Инд-4)
0806	Годишен извештај за трошоците на геолошко-рударските истражувања (ГРИ-1)
0807	Извештај за продуктивноста на трудот во индустријата (Инд-П) – петгодишно, од 1990 година
0808	Извештај за капацитетите и користењето на опремата за автоматска обработка на податоци (АОП-1) – двегодишно, од 1986 година

1	2	1	2
0809	Извештај за користењето на капацитетите во индустријата (Инд-К) – петгодишно, од 1989 година	0927	Пресметка на добиточното производство
0810	Утврдување на пондерационите коефициенти за индустриски индекси – петгодишно, од 1989 година	0928	Попис на земјоделството
0811	Попис на малото стопанство		
09	СТАТИСТИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РИБАРСТВОТО		10 СТАТИСТИКА НА ШУМАРСТВОТО
0901	Месечен извештај за реализација на производството на организациите на здружен труд во земјоделството (ЗЕ-ТРГ-33)	1001	Месечен извештај за производството и продажбата на шумски сортименти (ШУМ-22)
0902	Месечен извештај за уловот на риба на море (ЗЕ-61)	1002	Полугодишен извештај за подигање и одгледување на шуми (ШУМ-41)
0903	Тримесечен извештај за колење на добиток во кланици (ЗЕ-52)	1003	Полугодишен извештај за плантажи и интензивни засади (ШУМ-42)
0904	Годишен извештај за заклан добиток во месарски дуќани во сопственост на граѓани (ЗЕ-52-1)	1004	Годишен извештај за промените во површините на шумите (ШУМ-13)
0905	Тримесечен извештај на земјоделските организации за организирано гоење на добиток (ЗЕ-54)	1005	Годишен извештај за искористувањето на општествените шуми (ШУМ-21) и шумите на кои постои право на сопственост (ШУМ-23)
0906	Извештај за засаените површини во есенската сејда – состојба на 15 декември (ЗЕ-21а и ЗЕ-21б)	1006	Годишен извештај за штетите во општествените шуми (ШУМ-51) и за штетите од пожари во шумите на кои постои право на сопственост (ШУМ-52)
0907	Очекувани приноси на пченица – состојба на 10 мај (ЗЕ-22-1а и ЗЕ-22-1б)	1007	Годишен извештај за градежните објекти, сообраќајниците и механизацијата (ШУМ-61)
0908	Извештај за површините и насадите на крајот на пролетната сејда – состојба на 31 мај (ЗЕ-22а и ЗЕ-22б)	1008	Годишен извештај за ловното стопанство (ЛОВ-11)
0909	Извештај за производствената соработка на организациите на здружен труд и на земјоделските задруги со земјоделците – состојба на 31 мај (ЗЕ-22ц)		11 СТАТИСТИКА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО
0910	Годишен извештај за производството на зеленчук и цвеќе во заштитен простор (ЗЕ-23)	1101	Годишен извештај за користењето на водите и заштита на водите од загадување (ВОД-1)
0911	Извештај за очекуваните приноси на рани посеби и овошје – состојба на 20 јуни (ЗЕ-31а и ЗЕ-31б)	1102	Годишен извештај за јавниот водовод (ВОД-2В)
0912	Извештај за очекуваните приноси на поважни доцни посеви – состојба на 10 август (ЗЕ-33-1а и ЗЕ-32-1б)	1103	Годишен извештај за јавната канализација (ВОД-2К)
0913	Извештај за остварените приноси на рани посеви и рано овошје – состојба на 15 август (ЗЕ-32а и ЗЕ-32б)	1104	Годишен извештај за системите за наводнување (ВОД-4)
0914	Извештај за очекуваните приноси на доцни посеви, овошје и лозја – состојба на 5 септември (ЗЕ-33-1а и ЗЕ-33-1б)	1105	Годишен извештај за заштитата од поплави и за уредувањето на реките (ВОД-3а)
0915	Извештај за остварените приноси на доцни посеви, овошја и лозја – состојба на 10 ноември (ЗЕ-33а и ЗЕ-33б)	1106	Годишен извештај за одводнување на земјиштето (ВОД-3б)
0916	Извештај за остварените приноси на јужно овошје – состојба на 15 јанури (ЗЕ-34а и ЗЕ-34б)	1107	Годишен извештај за заштита на земјиштето од ерозија и за уредување на порите (ВОД-ЕР)
0917	Анкета за бројот на добитокот – состојба на 15 јануари (ЗЕ-51-2)	1108	Годишен извештај за водостопанските организации на здружен труд (ВОД-ОЗТ)
0918	Годишен извештај за сточарството на земјоделската организација на здружен труд и на земјоделската задруга (ЗЕ-51-2а)	1109	Извештај за водните акумулации (ВОД-АК) – петгодишно, од 1989 година
0919	Годишен извештај на ветеринарската служба (ВЕТ-1)		12 ГРАДЕЖНА И СТАНБЕНА СТАТИСТИКА
0920	Годишен извештај на земјоделската организација на здружен труд и на земјоделската задруга (ЗЕ-71)	1201	Месечен извештај на градежништвото (Град. 21)
0921	Годишен извештај за здружувањето на земјоделците (ЗЕ-74)	1201	Тримесечен извештај на градежништвото (Град. 31)
0922	Годишен извештај за морското рибарство (ЗЕ-61а и ЗЕ-61б)	1203	Тримесечен извештај за градежните работи и проектантските услуги во странство (Град. 33)
0923	Годишен извештај за слатководното рибарство (ЗЕ-62)	1204	Годишен извештај за градежен објект во општествена сопственост (Град. 11) и во сопственост на граѓани (Град. 11а)
0924	Годишен извештај за уловот на риби на Дунав (ЗЕ-62а)	1205	Годишен извештај за потрошувачка на градежен и погонски материјал (Град. 13)
0925	Биланси на земјоделско-прехранбените производи за Југославија – годишно (според методологијата на ФАО)	1206	Годишен извештај за управувањето со општествениот станбен фонд и со деловниот простор (Град. 15)
0926	Индекси на физичкиот обем на земјоделското производство – годишно	1207	Годишен извештај за урната зграда и станови (Град. 71)
		1208	Пожари и експлозии (ПЕ-1)
		1209	Противпожарни единици и нивна опременост
		1210	Извештај за распределбата на станови и кредити за станови (Р. СТ-1) – тригодишно од 1987 година
		1211	Извештај за механизацијата и возниот парк во градежништвото (Град. 14) – тригодишно – од 1988 година
		1212	Биланс на станбениот фонд – годишно
			13 СТАТИСТИКА НА СООБРАЌАЈОТ И ВРСКИТЕ
		1301	Месечен извештај за железничкиот сообраќај (СЖ/М-11)

1	2
1302	Месечен извештај за поморскиот превоз (СП/М-11)
1303	Месечен извештај за прометот во луките (СП/М-31)
1304	Пријава за доаѓање-заминување на бродови (СП/М-31А; 31А/Б) – пробно во 1987 година
1305	Месечен извештај за речниот и езерскиот сообраќај (СР/М-11)
1306	Месечен извештај за прометот во пристаништата (СП/М-21)
1307	Месечен извештај за воздушниот сообраќај (СВ/М-11)
1308	Месечен извештај за прометот на аеродромите (СВ/М-21)
1309	Месечен извештај за друмскиот сообраќај (СА/М-11)
1310	Месечен извештај за друмскиот сообраќај за сопствени потреби (СА/М-21)
1311	Влез-излез на друмски моторни возила во СФРЈ и од СФРЈ (СА/М-31)
1312	Малограничен промет на друмски моторни возила (СА/М-32)
1313	Месечен извештај за градскиот сообраќај (СГ/М-11)
1314	Месечен извештај за нафтоводите (С-НФ/М-11)
1315	Месечен извештај за гасоводите (С-ГС/М-11)
1316	Месечен извештај за претоварот во луките, пристаништата и другите товарни станици (ПР/М-11)
1317	Месечен извештај за ПТТ промет, на Заедницата на ЈПТТ (ПТТ/М-11)
1318	Годишен извештај за железничкиот сообраќај (СЖ/Г-11)
1319	Годишен извештај за прометот на железничките станици (СЖ/Г-12)
1320	Годишен извештај за поморскиот превоз (СП/Г-11)
1321	Годишен извештај за прометот во луките (СП/Г-31)
1322	Годишен извештај за речниот превоз (СР/Г-11)
1323	Годишен извештај за прометот во пристаништата (СР/Г-12)
1324	Годишен извештај за воздушниот сообраќај (СВ/Г-11)
1325	Годишен извештај за работата на стопанската авијација (СВ/Г-12)
1326	Годишен извештај за аеродромските услуги (СВ/Г-21)
1327	Годишен извештај за друмскиот сообраќај (СА/Г-11)
1328	Регистрирани друмски моторни и приклучни возила (МВ-1)
1329	Сообраќајни незгоди на патиштата – годишно
1330	Годишен извештај за патиштата (СА/Г-41)
1331	Годишен извештај за градскиот сообраќај (СГ/Г-11)
1332	Годишен извештај за нафтоводите (С-НФ/Г-11)
1333	Годишен извештај за гасоводите (С-ГС/Г-11)
1334	Годишен извештај за претоварот и другите услуги во луките, пристаништата и другите товарни станици (ПР/Г-11)
1335	Годишен извештај за ПТТ (ПТТ/Г-11)
1336	Годишен извештај за единиците на ПТТ (ПТТ/Г-18)
1337	Броење на сообраќајот на меѓународните „Е“ друмови (ГСП-1) – петгодишно, од 1990 година
1338	Регистрирани друмски моторни и приклучни возила двегодишно, од 1987 година

14 СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА

1401	Месечен извештај за трговијата на мало и на големо (Трг-14)
1402	Месечен извештај за откупот на земјоделски производи од индивидуалните производители (Трг-31)

1	2
1403	Месечен извештај за прометот на земјоделски производи на пазарите (Трг-13)
1404	Тримесечен извештај за трговијата на мало и на големо (Трг-15)
1405	Годишен извештај за трговијата на мало, по производи (Трг-12)
1406	Годишен извештај за трговијата на големо, по производи (Трг-22)
1407	Извештај за домашните саеми (Трг-23)
1408	Извештај за капацитетите на продажбата во трговијата на мало (Трг-41) – тригодишно од 1987 година
1409	Извештај за складишните капацитети во стопанството (Трг-42) – петгодишно, од 1989 година

15 СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ

1501	Месечен извештај за туристите и ноќевањата на туристите (ТУ-11)
1502	Месечен извештај за преминувања на државната граница во меѓународниот и пограничниот промет (Г-1, Г-2)
1503	Тримесечен извештај за угостителството (УГ-11, УГ-11а)
1504	Анкета за прогнозата на туристичкиот промет (ТУ-11а) – годишно
1505	Годишен извештај за потрошокот на сировини за подготвување на оброци во угостителството (УГ-15а)
1506	Годишен извештај за туристичките агенции и туристичките бироа (ТУ-14)
1507	Годишен извештај за прометот на странски пловни објекти наменети за разонода или спорт (ТУ-17)
1508	Годишен извештај за капацитетите и прометот на марините (ТУ-18)
1509	Извештај за техничката опременост и кадрите во угостителството (УГ-15б) – двегодишно, до 1987 година
1510	Анкета за странските туристи (ТУ-13) – тригодишно, од 1986 година
1511	Анкета за странски излетници (ТУ-16) – тригодишно, од 1986 година
1512	Процена на нерегистрираниот туристички промет во секторот на индивидуалната сопственост (ТУ-11б) – петгодишно, од 1986 година
1513	Извештај за капацитетите за сместување во угостителството (УГ-20, 21, 22) – петгодишно, од 1987 година
1514	Седмодневна туристичка анкета (ТУ-11ц)

16 СТАТИСТИКА НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1601	Истражување на прометот на стоки со странство – текушто, обработка месечно
1602	Истражување врз основа на пријава за склучените надворешнотрговски работи – текушто, обработка месечно
1603	Месечен извештај на пресметаните поврати на царина и други давачки по извозот на стоки и услуги
1604	Извештај за економско-технолошката соработка на организациите на здружен труд со странство (ПК-2)
1605	Истражување за девизниот прилив и одлив – текушто, обработка десетдневна
1606	Месечен извештај за примените кредити од странство и дадените кредити на странство, како и за дадените гаранции
1607	Тримесечен извештај за примањата и издавањата, за долговите и побраувањата на организациите на здружен труд во меѓународното работење во областа на транспортот и услужните дејности
1608	Следење на платниот биланс на Југославија – тирмесечно

1	2
1609	Извршување на девизниот биланс – обработка месечно
1610	Годишно истражување за транспортните трошоци при извозот и увозот на стоки

17 СТАТИСТИКА НА КОМУНАЛНАТА ДЕЈНОСТ

1701	Годишен извештај за гасарниците (ГЛ)
1702	Годишен извештај за јавните топлани и котларници (ТПЛ)
1703	Извештај за состојбата и експлоатацијата на комуналните фондови (Ком. 1-7), тригодишно – од 1988 година

18 СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

1801	Статистика на родените (Статистичко ливче, образец Дем-1) – собирање месечно, обработка годишно
1802	Статистика на умрените (Статистичко ливче, образец Дем-2) – собирање месечно, обработка годишно
1803	Статистика на склучените бракови (Статистичко ливче образец Дем-3) – собирање месечно, обработка годишно
1804	Статистика на разведените бракови (Статистичко ливче, образец РБ-1) – собирање месечно, обработка годишно
1805	Статистика на надворешната миграција – населување (статистичко ливче, образец СМ-1)
1806	Месечен преглед на уписот во матичните книги (образец Дем-4) – собирање и обработка месечно
1807	Пробен попис на населението, домаќинствата и становите во 1988 година
1808	Процени на населението врз основа на природниот прираст – годишно
1809	Апроксимативни табелици на морталитетот – годишно
1810	Табелици на морталитетот 1980–1982 – десетгодишно, од 1987 година
1811	Табелици на фертилитетот 1980–1982 – десетгодишно, од 1987 година
1812	Демографски показатели – годишно
1813	Испитување на структурата и движењето на населението, домаќинствата и семејствата – годишно
1814	Демографски, економски и други показатели за населението, домаќинствата и семејствата за потребите на меѓународните организации – годишно
1815	Биланси на населението – годишно
1816	Попис на населението, домаќинствата и становите
1817	Статистика на преселувањето на населението внатре во границите на СФРЈ (ПП-1 и ПП-2) – собирање текушто, обработка годишно

19 СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ

1901	Месечен извештај за работниците и чистиот личен доход (ТРУД-1)
1902	Месечен извештај за граѓаните на СФРЈ што привремено се вработуваат во странство
1903	Месечен извештај за лицата што бараат вработување и за невработените лица
1904	Месечен извештај за потребата од работници и за засновањето на работен однос
1905	Месечен извештај за понудите на странски работодавци за привремено вработување на граѓани на СФРЈ во странство
1906	Тримесечен извештај за лицата што бараат вработување
1907	Полугодишен извештај за младите лица што бараат вработување
1908	Извештај за работниците и чистиот личен доход (ТРУД-1) за март и септември секоја година

1	2
1909	Полугодишен извештај за работниците вработени кај лица што самостојно вршат дејност – професија или кај други лица (ТРУД-15) – март и септември секоја година
1910	Годишен извештај за граѓаните на СФРЈ привремено вработени во странство
1911	Годишен извештај за странските државјани вработени во СФРЈ
1912	Годишен извештај за лицата што бараат вработување
1913	Годишни потреби од кадри
1914	Годишен извештај за работниците на југословенските организации на здружен труд упатени на привремена работа во странство
1915	Извештај на организациите и заедниците за работниците (ТРУД-10) – двегодишно, од 1986 година
1916	Извештај за чистите лични доходи за определени занимања (ТРУД-ЛДЗ) – двегодишно, од 1987 година
1917	Истражување за стипендистите корисници на кредит за учење – студирање и за лицата на школување со надомест на личниот доход (ТРУД-10-а) – двегодишно, од 1986 година
1918	Попис на работниците во општествениот сектор (ТРУД-20 и ТРУД-20-А) – десетгодишно, од 1987 година
1919	Процена на чистите лични доходи на работниците по квалификации (ТРУД-ЛД) – двегодишно, од 1989 година
1920	Податоци од областа на статистиката на трудот за потребите на публикации на меѓународни организации – годишно

20 СТАТИСТИКА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

2001	Годишен статистички извештај за основните училишта (УО-К и УО-П)
2002	Годишен статистички извештај за средните училишта (УС-К и УС-П)
2003	Извештај за структурата на високошколските организации и за уписот на студенти во I година на студии (ШВ-21) – годишно
2004	Пријавен лист за упис на студенти (ШВ-20) – годишно
2005	Статистички лист за дипломирани студенти (ШВ-50) – собирање месечно, обработка годишно
2006	Статистички лист за магистри на науки и специјалисти (ШВ-80) – годишно
2007	Статистички лист за доктори на науки (ШВ-70) – годишно
2008	Извештај за наставниот персонал на вишите школи, високите школи, факултетите и академите (ШВ-61 и ШВ-62) – годишно
2009	Попис на наставниот персонал на основните и средните училишта (ПНП) – десетгодишно, од 1986 година
2010	Попис на наставниот персонал на виши и високи школи, факултети и академии – десетгодишно, од 1987 година

21 СТАТИСТИКА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

2101	Годишен извештај на научноистражувачките и истражувачко-развојните организации на здружен труд и на единиците во состав (НИРО)
------	--

22 СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА

2201	Годишен статистички лист за книги и брошури (Пе-1)
2202	Годишен статистички лист за весници и листови (Пе-2)
2203	Годишен статистички лист за списанија (Пе-3)
2204	Годишен статистички лист за рото-печат (Пе-4)

1	2
2205	Годишен извештај за театрите (КУ-1)
2206	Годишен извештај за филхармониите и професионалните оркестри (ФО-1)
2207	Годишен извештај за радиодифузните организации (Радио-1; ТВ-1)
2208	Годишен извештај за производството на филмови (Кино-2)
2209	Годишен извештај за извоз и увоз на филмови (Кино-4)
2210	Годишен извештај за филмовите во промет (Кино-5)
2211	Годишен извештај за кината (Кино-1)
2212	Годишен извештај за професионалните ансамбли на народни игри (КУ-3)
2213	Извештај за библиотеците (Биб-1) – тригодишно, од 1987 година (состојба во 1986 година)
2214	Извештај за работата на народните и работничките универзитети (НУ-1) – тригодишно од 1988 година
2215	Извештај за домовите на културата (ДК-1) – тригодишно, од 1988 година (состојба во 1987/88)
2216	Извештај за зоолошките градини (ЗГ-1) – петгодишно, од 1990 година (состојба во 1989 година)
2217	Извештај за музеите, галериите и збирките (КУ-4 и КУ-5) – тригодишно, од 1986 година (состојба во 1985 година)
2218	Извештај за архивите (АРХ-1) – тригодишно, од 1988 година (состојба во 1987 година)
2219	Извештај за основните организации за физичка култура (ФК-1) – тригодишно, од 1986 година (состојба во 1985 година)
2220	Извештај за основните организации за лов (ФК-2) – тригодишно, од 1986 година (состојба во 1985 година)
2221	Извештај за основните организации за шах (ФК-3) – тригодишно, од 1986 година (состојба во 1985 година)
2222	Извештај за центрите за физичка култура (УФК-1) – тригодишно, од 1986 година (состојба во 1985 година)
2223	Извештај за организациите за ширење на техничката култура (ТК-1) – тригодишно, од 1987 година (состојба во 1986/87)
2224	Статистички извештај за културно-уметничките и културно-просветните друштва (КУД-1) – петгодишно, од 1986 година (состојба во 1985/86)
2225	Попис на неподвижните споменици на културата (ЗСК) – десетгодишно, од 1987 година

23 СТАТИСТИКА ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

2301	Извештај за пријавените случаи на заразни болести – собирање седумдневно и годишно
2302	Извештај за задолжителните имунизации против заразни болести – собирање тримесечно, обработка годишно
2303	Статистика на лекувани болни во службата за стационарно лекување – собирање месечно, обработка годишно
2304	Статистика на абортусите – собирање месечно, обработка годишно
2305	Статистика за работата и за утврдените заболувања – за состојбите во здравствените организации – собирање тримесечно, обработка годишно
2306	Извештај за состојбата на загаденоста и за мерките што се преземени за заштита на воздухот, водата и земјиштето од јонизирачки зрачења и други штетни материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето – собирање тримесечно, обработка годишно
2307	Извештај за здравствената исправност на животните намирници и предметите за општа употреба – собирање тримесечно обработка годишно
2308	Статистика на наркоманијата – собирање месечно, обработка годишно
2309	Извештај за организационата структура и кадрите

1	2
2310	Извештај за прометот – потрошувачката на лекови
2311	Извештај за прометот – протрошувачката на опојни дроги
2312	Тримесечен извештај за несреќите при работа – собирање и обработка тримесечно
2313	Годишен извештај за несреќите при работа – собирање тримесечно, обработка годишно
2314	Статистика на раѓањата – собирање месечно, обработка годишно
2315	Пријава на малигна неоплазма – собирање петнаесетдневно, обработка годишно
2316	Пријава на професионални заболувања – собирање месечно, обработка годишно
2317	Извештај за случаите на труење – собирање тримесечно, обработка годишно
2318	Следење на прометот на опасни материи – собирање тримесечно, обработка годишно
24 СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ	
2401	Полугодишен и годишен извештај за осигурениците (образец ЗС-1)
2402	Годишен извештај за осигурениците и пензионерите на ИН-осигурување во врска со конвенциите за социјалното осигурување (образец ИН-1)
2403	Полугодишен и годишен извештај за случаите и деновите на привремена неспособност – спреченост за работа (образец ЗС-2)
2404	Годишен извештај за случаите и деновите на привремена неспособност – спреченост за работа (образец ЗС-3)
2405	Полугодишен и годишен извештај за користењето на правата од здравственото осигурување (образец ЗС-4)
2406	Годишен извештај за користењето на правата од здравственото осигурување на лицата упатени на лекување во странство (образец ИН-2)
2407	Збиен полугодишен и годишен консолидарен биланс за приходите и расходите на СИЗ-ите за здравствено осигурување и здравство, по видови заедници (образец ЗС-5)
2408	Полугодишен и годишен извештај за бројот на заедниците, по видовите на организирање, со вкупните приходи и расходи, со финансиските резултати на заедниците за здравствено осигурување и здравство (образец ЗС-6)
2409	Збиен годишен извештај на посебни податоци од билансот на состојбата на СИЗ-овите за здравствено осигурување – по видови заедници (образец ЗС-7)

25 СТАТИСТИКА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

2501	Полугодишен и годишен извештај за осигурениците на здравствено, пензиско и инвалидско осигурување (образец ОС-1) – месечно за работниците во секторот на индивидуалното сопственитство (образец ОС-1а)
2502	Полугодишен и годишен извештај за корисниците на правата врз основа на пензиското и инвалидското осигурување (образец ОС-3)
2503	Збиен полугодишен и годишен извештај – консолидиран биланс за приходите и расходите на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување (образец ОС-10)
2504	Годишен извештај за усогласувањето на пензиите со движењето на номиналните лични доходи (образец ОС-4)
2505	Годишен извештај за корисниците на пензии кои врвпат го оствариле правото на пензија (образец ОС-6)
2506	Годишен извештај за корисниците на пензии на кои им престанало правото на пензија (образец ОС-7)

1	2	1	2
2507	Годишен извештај за инвалидите на трудот со преостаната работна способност, за опасноста од настанување на инвалидност и за измената на работната способност (образец ОС-8)	2706	Истражување за одговорните лица против кои постапката за стопански престап е правосилно завршена (СП-2) - собирање месечно, обработка годишно
2508	Годишен извештај за поднесените барања за остварување на правата на осигурениците (образец ОС-9)	2707	Истражување за правните лица против кои постапката по пријава за стопански престап е завршена (СП-3) - собирање месечно, обработка годишно
2509	Збиен годишен биланс на состојбата на заедниците за пензиско и инвалидско осигурување (образец ОС-11)	2708	Истражување за правните лица против кои постапката за стопански престап е правосилно завршена (СП-4) - собирање месечно, обработка годишно
2510	Извештај за осигурениците (образец ОС-2) - тригодишно, од 1987 година	2709	Истражување за правосилно решените стопански престапи (СПС-11) - годишно
2511	Извештај за корисниците на правата од пензиското и инвалидското осигурување (образец ОС-5) тригодишно, од 1987 година	2710	Пробно истражување за осудените полнолетни лица за кривични дела во стек (СК-2/СТ) - собирање месечно, обработка годишно
2512	Тримесечен извештај за текуштото усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи (образец ОС-4 - ТУ)	2711	Статистички извештај за предметите на истрага и за притворот (РС-истр.) - годишно
26 СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА И НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА		2712	Статистички извештај за кривичните предмети на полнолетни лица во првостепената постапка (РС-к/1) - годишно
2601	Годишен извештај на организациите за претшколска воспитно-образовна работа (ПШВ)	2713	Статистички извештај за кривичните предмети на малолетниците во подготвителна постапка и во постапката пред советот за малолетници и за притворот на малолетници (РС-к/1 М1) - годишно
2602	Годишен извештај на домовите за ученици и на студентските домови (ШД)	2714	Статистички извештај за кривичните предмети во второстепената постапка (РС-к/II) - годишно
2603	Годишен извештај за корисниците на додаток на деца (ДД)	2715	Статистички извештај за кривичните предмети во постапка на трет степен (РС-к/III) - годишно
2604	Годишен извештај за корисниците и формите на социјална заштита (СЗ-1)	2716	Статистички извештај за предметите на стопански престапи во првостепената постапка (ПС-пк/1) - годишно
2605	Статистички извештај на домовите за сместување на децата лишени од родителско грижење (СЗ-20) двегодишно, од 1987 година (состојба во 1986 година)	2717	Статистички извештај за предметите на стопански престапи во второстепената постапка (РС-пк/II) - годишно
2606	Извештај на организациите за згрижување на децата и младината спречени во психичкиот и физичкиот развој (СЗ-30) - двегодишно, од 1987 година (состојба во 1986 година)	2718	Статистички извештај за процесните предмети во првостепената постапка (РС-п/1) - годишно
2607	Извештај на организациите за работа со воспитно запустени деца и младина (ВЗ) - двегодишно, од 1987 година (состојба во 1986 година)	2719	Статистички извештај за земјишно - книжните предмети (РС-зк/1) - годишно
2608	Извештај на организациите за професионална рехабилитација (СЗ-40) - двегодишно од 1987 година (состојба во 1986 година)	2720	Статистички извештај за предметите на извршување (РС-и/1) - годишно
2609	Извештај на прифатилиштата за возрасни (СЗ-51) - двегодишно, од 1987 година (состојба во 1986 година)	2721	Статистички извештај за оставинските и други вонпроцесни предмети во првостепената постапка (РС-в/1) - годишно
2610	Извештај на организациите за сместување и згрижување на возрасни лица (СЗ-52) - двегодишно, од 1987 година (состојба во 1986 година)	2722	Статистички извештај за управните спорови во првостепената постапка (РС-ус/1) - годишно
2611	Извештај на центрите за социјална работа (СЗ-61) - двегодишно, од 1987 година (состојба во 1986 година)	2723	Статистички извештај за управноспоровните спорови во првостепената постапка (РС-УСС/1) - годишно
27 СТАТИСТИКА НА ПРАВОСУДСТВОТО		2724	Статистички извештај за правосилно довршените предмети на стечај (РС-ст/вр) - годишно
2701	Истражување за полнолетните лица против кои е завршена постапката по кривична пријава и претходната постапка (СК-1) - собирање месечно, обработка годишно	2725	Статистички извештај за правосилно довршените предмети на редовна ликвидација (РС-рл/1) - годишно
2702	Истражување за обвинетите полнолетни лица против кои кривичната постапка е правосилно завршена (СК-2) - собирање месечно, обработка годишно	2726	Статистички извештај за процесните, управните, вонпроцесните и други предмети во второстепената постапка (РС-пв/II) - годишно
2703	Истражување за малолетните лица спрема кои постапката по кривичната пријава и подготвителната постапка е завршена (СК-3) - собирање месечно, обработка годишно	2727	Статистички извештај за барањата за заштита на законитоста (РС-зз) - годишно
2704	Истражување за малолетните лица спрема кои кривичната постапка пред советот е правосилно завршена (СК-4) - собирање месечно, обработка годишно	2728	Статистички извештај за вонредните правни лекови, освен за барањата за заштита на законитоста (РС-влп) - годишно
2705	Истражување за одговорните лица против кои постапката по пријава за стопански престап е завршена (СП-1) - собирање месечно, обработка годишно	2729	Статистички извештај за покренатите граѓански спорови (РС-гс) - годишно
		2730	Статистички извештај за правосилно довршените управни спорови (РС-ус/вр) - годишно
		2731	Статистички извештај за бројната состојба на кадрите во редовните судови и за судиите поротници (РС-ос) - годишно
		2732	Статистички извештај за предметите на прекршок во првостепената постапка (П/II) - годишно
		2733	Статистички извештај за предметите на прекршок во второстепената постапка (П/I) - годишно

1	2
2734	Статистички извештај за лицата правосилно казнети за прекршоци (П/вр) – годишно
2735	Статистички извештај за бројната состојба на кадрите на работи на прекршочната постапка и за судиите поротници (П/ос) – годишно
2736	Статистички извештај за полнолетните лица во казнено-поправните установи (ИК-1) – годишно
2737	Статистички извештај за малолетните лица во казнено-поправните и воспитно-поправните домови (ИК-2) – годишно
2738	Статистички извештај за бројната состојба на кадрите вработени во казнено-поправните установи и во воспитно-поправните домови (ИК-ос) – годишно
2739	Статистички извештај за споровите во самоуправните односи во првостепена постапка (СЗТ-1) – годишно
2740	Статистички извештај за споровите во самоуправните односи во второстепена постапка (СЗТ/II) – годишно
2741	Статистички извештај за поднесените предлози за покренување на постапка кај судовите на здружен труд и за начинот на решавање на спорот (СЗТ-вр) – годишно
2742	Статистички извештај за судиите и останатите вработени работници во судовите на здружен труд (СЗТ-ос) – годишно

28 СТАТИСТИЧКИ РЕГИСТРИ

2801	Распоредување на организациите и заедниците по дејности и водење на единствен регистар на организациите и заедниците (образец РОЈ-1 и РОЈ-1а) – тековно
2802	Годишен извештај за бројната состојба на корисниците на општествени средства (БСК)
2803	Воведување и водење на единствен регистар на територијалните единици
2804	Промени на територијалните единици за статистичкиот катастар – годишно

29 НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ И РАЗВОЈНИ РАБОТИ ВО СТАТИСТИКАТА

2901	Експериментален глобален структурен модел на југословенското стопанство
2902	Истражување на обртните точки
2903	Споредба на паритетите на внатрешната куповна моќ на валутите во рамките на проектот на Обединетите нации – Економската комисија за Европа
2904	Споредба на паритетите на внатрешна куповна моќ на валутите во рамките на проектот на СЕВ
2905	Проект на доградба и интеграција на системот на стопанските биланси (општествените сметки)
2906	Експериментална пресметка за изработка на input-output табели за републиките и автономните покраини
2907	Проект за интеграција на статистиката на инвестициите
2908	Проект за стандардизацијата на интервалите за дистрибуции според висината на личниот доход и вкупните приходи и расходи на домаќинствата и населението
2909	Проект за изработка на методологија за пресметка на индексот на индустриското производство за подрачјето на општината
2910	Студија за користењето на регистарот на населението за статистиката на населението
2911	Експериментално истражување за интеграцијата на информациите за родените и умрените во виталната и здравствената статистика
2912	Изучување на карактеристиките на населението и домаќинствата на земјоделските стопанства

1	2
2913	Изработка на проектот на банката на податоци за населението и домаќинствата
2914	Проект на датотеката на податоците за смртноста на досегањата
2915	Проект на датотеката на податоците за умрените од социјални болести
2916	Проект за интеграцијата на информациите за населението
2917	Експериментални проекции на населението на СФРЈ, СР и САП до 2020 година
2918	Анализа на виталните карактеристики за одделни кохорти население
2919	Евалуација на податоците на статистичките истражувања во областа на населението
2920	Проект за интеграцијата на податоците за населението со податоци од други области на системот на статистички истражувања од интерес за целата земја
2921	Систематизација на дефинициите, класификациите, обележјата и другите индикатори за следење на природното и механичкото движење на населението во земјата и во странство
2922	Методологија на статистичкото истражување за жртвата на кривично дело
2923	Методологија на статистичкото истражување за извршувањето на кривичните санкции
2924	Проект на системот на статистиката на човековата средина
2925	Истражување на односот на различните извори на податоци и системот за оценување за малите територии
2926	Елементи за стандардизација и автоматизација на проектирањето и обртката на извадоците
2927	Оцена на конзистенцијата на извадоците во статистичкиот систем на СФРЈ (за СФРЈ, СР и САП)
2928	Проект на стандардизацијата и автоматизацијата на моделите на анализа на временските серии
2929	Проекти на повеќекритериумското класифицирање на регионалните единици (посебно населби)
2930	Класификација на занимањата
2931	Истражување на трошоците и користење на резултатите од статистичките истражувања
2932	Проект за воведување на банка на податоци во статистиката
2933	Проект за автоматизација на статистичкиот информационален систем
2934	Развој и воведување на системот за влегување, контрола и корекција на податоците
2935	Развој и воведување на системот на основните оператори
2936	Развој и воведување на системот за презентација и публикување на податоците
2937	Поврзување на системот за одделни фази на АОП во интегриран систем
2938	Методологија за статистичко истражување на плановите за општонародна одбрана и на плановите за развој на општонародната одбрана
2939	Проект на методолошко истражување за изработка на општа концепција и единствена основа на конзистентниот систем на нумерички податоци на евиденцијата, пресметката на статистиката, планирањето и економската политика
2940	Методолошко истражување на можноста за следење на приватните вложувања во општествениот сектор на стопанството
2941	Класификација на друмските моторни и приклучни возила
2942	Методологија на статистичкото истражување за стекнување на кривични дела
2943	Активности врз подготовките на пописот за 1991 година

654.

Врз основа на член 72 став 2, а во врска со член 79 став 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 - Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, објавува

РЕЗУЛТАТ

ОД ДОПОЛНИТЕЛНИОТ ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Изборот е одржан од 27 април до 26 јуни 1987 година во сите собранија на општините на територијата на Социјалистичка Република Македонија.

На седницата на собранијата на општините присуствуваа 2.534 делегати од вкупно 3.788, а гласаа 2.533 делегати.

Кандидатот од Листата на кандидатите, Арбелски Апостол, доби вкупно 2.499 гласови. Неважечки гласачки ливчиња имаше 34.

II. Републичката изборна комисија на СР Македонија на седницата од 29 јуни 1987 година утврди дека, во смисла на член 67 став 1 од Законот, за делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ е избран Арбелски Апостол, роден 1944 година, Македонец, член на Делегацијата на ОК СКМ на Дебар и на ЦК СКМ.

Бр. 251
16 јули 1987 година
Белград

Комисија за избор и отповик на делегати во
Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ

Секретар
на Комисијата,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател
на Комисијата,
Марко Глигоровиќ, с. р.

655.

Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, во врска со Вториот дел, поглавје X, точка 2. потточка 2.2. од Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и точка 21 потточка 21.3. од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 во 1987 година, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СР Босна и Херцеговина, Собранието на СР Македонија, Собранието на СР Словенија, Собранието на СР Србија, Собранието на САП Војводина, Собранието на САП Косово, Саборот на СР Хрватска, Собранието на СР Црна Гора, Стопанската комора на Југославија и Здружението на банките на Југославија, склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ПОСЕБНИТЕ МЕРКИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА НАЈБРЗ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Учесниците на овој општествен договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат активности и мерки заради создавање на материјални и други услови за остварување на целите и задачите на политиката за најбрз развој на САП Косово утврдени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година.

Член 2

Собранието на СФРЈ, како учесник на овој општествен договор, ќе пропише да се одложи враќањето ануитетите по кредитите дадени на организациите на здружен труд од САП Косово од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што втасуваат во периодот од 1987 до 1990 година, за периодот по 1990 година. Основните организации на здружен труд од стопанството на САП Косово што успешно работат ќе ги отплатуваат ануитетите на Здружена косовска банка, која тие средства повторно ќе ги репласира во стопанството на САП Косово за трајни обртни средства и за покрите на динарските обврски по странските кредити.

Член 3

Заради остварување на политиката за најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година, во согласност со определувањата дадени во Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година и во Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 во 1986 година, органите на федерацијата ќе ги преземат, во рамките на своите права и должности, следниве посебни мерки:

1) на организациите на здружен труд од САП Косово да им се обезбедат олесненија и ослободување од плаќањето царински и други давачки за увоз на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, за објекти во преработувачката индустрија, малото стопанство и земјоделството, во согласност со Општествениот план за развој на САП Косово за периодот од 1986 до 1990 година.

2) во рамките на политиката за задолжување во странство, на организациите на здружен труд во САП Косово, под исти услови, да им се обезбеди приоритет во користењето на кредитите за увоз на опрема и резервни делови што не се произведуваат во земјата, за завршување и одржување на објектите во електростопанството и обоевата металургија, како и за реализација на приоритетните објекти утврдени во Општествениот план за развој на САП Косово за периодот од 1986 до 1990 година.

Член 4

Стопанската комора на Југославија и Здружението на банките на Југославија, како учесници на овој општествен договор, ќе им предложат на основните банки, во рамките на самоуправната спогодба предвидена со Законот за основите на банкарскиот и кредитниот систем, да му обезбедат на стопанството на САП Косово, во периодот од 1986 до 1990 година, секоја година најмалку 4 милијарди динари трајни обртни средства што му недостигаат, под условите под кои банките даваат кредити за приоритетни намени.

Член 5

Учесниците на овој општествен договор му препорачуваат на Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија, при донесувањето на финансискиот план на Народната банка на Југославија, секоја година во периодот од 1986 до 1990 година да ѝ се обезбедат олесненија на Народната банка на Косово, од делот на каматите и надоместите за користење на средствата од примарната емисија, а најмалку во процентот од 1985 година, со тоа што овие средства да бидат насочени за развој на стопанските дејности.

Член 6

Собранието на СФРЈ, како учесник на овој општествен договор, во рамките на своите права и должности, при донесувањето на годишните плански акти ќе ја оцени положбата на стопанството на земјата во целост и на стопанството на САП Косово и економско-финансиската ситуација на работните организации: Фероникл, ЖТО Приштина, „Косово Б”, Комбинатот „Трепча” - металургија на цинк, Комбинатот „Трепча” - металургија на олово, СИЗ за магистрални патишта, Хидростисемот „Радоњик”, Регионалниот водовод „Батлава” и, врз основа на тоа, ќе

ја разгледа можноста да им се обезбедат кредити со по-
волна каматна стапка и начинот на покривање на тие ка-
мати до реалната вредност на наведените работни органи-
зации за намирување на делот од динарските обврски по
странските кредити што ги користеле тие работни органи-
зации.

Член 7

Овој општествен договор се смета за склучен кога ќе
го прифатат и потпишат овластените претставници на
учесниците на овој општествен договор.

Член 8

Овој општествен договор се објавува во „Службен
лист на СФРЈ“.

За Собранието на СФРЈ,
Драшко Поповиќ, с. р.

За Собранието на СР Босна и
Херцеговина,
Ферхад Коториќ, с. р.

За Собранието на СР Македонија,
Дургут Едиповски, с. р.

За Собранието на СР Словенија,
Франц Крижманчич, с. р.

За Собранието на СР Србија,
д-р Михајло Црнобрња, с. р.

За Собранието на САП Војводина,
м-р Живан Марел, с. р.

За Собранието на САП Косово,
д-р Јован Богичевиќ, с. р.

За Саборот на СР Хрватска,
Лука Брочиќ, с. р.

За Собранието на СР Црна Гора,
Спасое Меденица, с. р.

За Стопанската комора на
Југославија,
Милан Павиќ, с. р.

За Здружението на банките на
Југославија,
Јован Јанковиќ, с. р.

656.

Врз основа на чл. 244 и 265 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Србија, Саборот на Социјалистичка Република Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република Црна Гора, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Војводина и Собранието на Социјалистичка Автономна Покраина Косово (во натамошниот текст: учесниците на Договорот) склучуваат

ДОГОВОР

**ЗА ИЗМЕНИ НА ДОГОВОРОТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ
НА ОСНОВИТЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОДАНОЧУВА-
ЊЕТО НА МЕНИЧНИТЕ КРЕДИТИ И ЗА ИЗДАВАЊЕ
И ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ЕДИНСТВЕНИ МЕНИЧ-
НИ БЛАНКЕТИ**

Член 1

Во Договорот за усогласување на основите на поли-
тиката на оданочувањето на меничните кредити и за изда-
вање и пуштање во оптек на единствени менични бланкети

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), во член 3 точките 6) и 8) се менуваат и гласат:

6) за меничниот кредит што го надминува износот од 6,000.000 динари, посебниот данок на надоместите за услу-
ги претходно да се доплати според член 4 од овој договор на износ над 6,000.000 динари кај Службата на општестве-
ното книговодство, која таа доплата ќе ја потврди на меничниот бланкет пропишан за износ над 4,000.000 до 6,000.000 динари и врз него ќе ја означи новата менична вредност за која меничниот бланкет важи по извршената доплата на данокот;

8) за меничните кредити дадени во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на општествени правни лица, како и за меничните кредити дадени за изградба на станови или за купување на новоизградени станови од организации на здружен труд што ги градат за пазарот, посебниот данок на надоместите за услуги да се плаќа според член 4 од овој договор со употреба на единствениот меничен бланкет определен за вредност од над 1,500.000 до 2,000.000 динари, без оглед на височината на меничниот кредит;

Член 2

Членот 4 се менува и гласи:

„Учесниците на договорот се спогодија посебниот данок на надоместите за услуги да се плаќа на меничните кредити, и тоа:

На износот на меничниот кредит во динари		Динари
над	до 500.000	500
„	500.000 до 1,000.000	1.000
„	1,000.000 до 1,500.000	1.500
„	1,500.000 до 2,000.000	2.000
„	2,000.000 до 3,000.000	3.000
„	3,000.000 до 4,000.000	4.000
„	4,000.000 до 6,000.000	6.000
и за секои започнати 500.000 над 6,000.000 динари		500”

Член 3

Членот 6 се менува и гласи:

„Учесниците на договорот се спогодија да пропишат продажбата и замената односно повлекувањето на единствени менични бланкети да ѝ се довери на Службата на општественото книговодство, за што ќе склучат договор со Народната банка на Југославија, а во согласност со договорот од член 5 на овој договор.

Со договорот од став 1 на овој член ќе се предвиди Службата на општественото книговодство да може да им ги продава единствените менични бланкети само на организации на здружен труд регистрирани за продажба на таксени и даночни вредносници, на кои, за вршење на тие работи, им припаѓа провизија во износ од 20% од номиналната вредност на купените менични бланкети.”

Член 4

Во член 7 ставот 2 се менува и гласи:

„Големината на единствениот меничен бланкет заедно со белиот раб е 245 mm со 90 mm”.

Член 5

Членот 8 се менува и гласи:

„Учесниците на договорот се спогодија единствениот меничен бланкет да го има следниот изглед:

1) текстот е печатен со црна боја, а тонот на секој апосен се разликува по посебна боја.

Текстот се печати на јазиците на народите на Југославија;

2) големината на ликот на единствениот меничен бланкет е 235 mm со 80 mm;

3) на долниот меничен дел на единствениот меничен бланкет се отпечатени зборовите: „Издава Народната банка на Југославија”;

4) на орнаментот на тонот во средината на меничниот дел на единствениот меничен бланкет се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

5) во даночниот дел од единствениот меничен бланкет во средината на цртежот се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, над грбот е отпечатен текстот: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ на јазиците на народите на Југославија, а под грбот е отпечатен износот по кој односниот меничен бланкет му се продава на корисникот“.

Член 6

Учесниците на договорот се спогодија во рок од 3 месеци од денот на потпишувањето на овој договор да ги усогласат своите прописи со овој договор.

Член 7

Учесниците на договорот се спогодија единствените менични бланкети од овој договор да се пуштат во оптек најдоцна во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на прописот од член 6 на овој договор.

Член 8

Учесниците на договорот се спогодија меничните бланкети што се наоѓаат во оптек да важат до нивното потрошување, а најдоцна до 31 декември 1987 година.

Член 9

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр.
јули 1987 година
Белград

За Собранието на Босна и Херцеговина,
Абрахам Мандиќ, с.р.
заменик на републичкиот секретар за финансии на Собранието на СР Босна и Херцеговина

За Собранието на СР Македонија,
Методија Тошевски, с.р.
член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и републички секретар за финансии

За Собранието на СР Словенија,
Руди Шепиќ, с.р.
член на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија и републички секретар за финансии

За Собранието на СР Србија,
Милорад Шкрбиќ, с.р.
член на Извршниот совет на Собранието на СР Србија и републички секретар за финансии

За Саборот на СР Хрватска,
Срѓан Клиска, с.р.
член на Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска и републички секретар за финансии

За Собранието на СР Црна Гора,
Бранимир Пајковиќ, с.р.
член на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора и републички секретар за финансии

За Собранието на САП Војводина,
Недељко Мичиќ, с.р.
претседател на Соборот на здружениот труд

За Собранието на САП Косово,
Гарип Хацини, с.р.
член на Извршниот совет на Собранието на САП Косово и покраински секретар за финансии

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

ОДЛУКА

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНИТОСТА НА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ПОШТЕНСКИТЕ, ТЕЛЕГРАФСКИТЕ И ТЕЛЕФОНСКИТЕ УСЛУГИ

1. Општинскиот општествен правобранител на самоуправувањето во Сремска Митровица, како овластен предлагач, поведе постапка за оценување на законитоста на одредбата од став 2.5.1. на Номенклатурата на поштенските, телеграфските и телефонските услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/76), поради тоа што смета дека со тој став од Номенклатурата ПТТ организации се доведуваат во поповолна положба во однос на корисниците на ПТТ услуги бидејќи средствата на име надомест за тие услуги без правен основ се преливаат во доходот на ПТТ организации.

2. Со Номенклатурата на поштенските, телеграфските и телефонските услуги се утврдени видовите поштенски, телеграфски и телефонски услуги за кои се плаќа надомест, а со оспорената одредба на оваа номенклатура е определено дека за дополнителна услуга се плаќа надомест како посебно евидентирање и пресметка на дополнителното фактурирање на ПТТ услуги и во внатрешниот и во меѓународниот ПТТ сообраќај.

3. Во одговорот на предлогот на овластениот предлагач, Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони, во актот од 17 февруари 1987 година, наведе дека услугата што е предвидена со оспорениот став на Номенклатурата, ги доведува сите корисници во иста положба, бидејќи тој став не се однесува само на телефонските услуги остварени од претплатнички телефон во автоматски, полуавтоматски и брз меѓународен сообраќај, кај кои претплатникот за извршената услуга автоматски се задолжува на претплатничкиот број, туку се однесува и на другите услуги кај кои претплатникот не се задолжува автоматски, туку на посебен начин, како што се: во поштенскиот сообраќај – услуги на прием на препорачани пратки, пакети и вредносни писма по предавателна книга; во телеграфскиот сообраќај – прием на телеграми по телефон или телепринтер од претплатникот и предавање на телеграми на шалтер по предавателна книга; во телефонскиот сообраќај – меѓумесни и меѓународни телефонски разговори во мануелниот сообраќај, меѓумесни телефонски разговори во полуавтоматскиот сообраќај со дополнително воспоставување на врски, меѓународни разговори во полуавтоматскиот сообраќај со подготовка на врски во поаѓање, меѓумесни телефонски покани и повикување на претплатникот во определено време (разбудување). Бидејќи наведените услуги не се однесуваат на сите корисници на ПТТ услуги, со Номенклатурата се предвидени услуги што се однесуваат на дополнителни работи и се плаќаат дополнително, а не се засметани во цената на основната услуга.

4. Според одредбите на член 152 од Уставот на СФРЈ, со закон и со одлука на општинското собрание заснована врз закон, на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници може да им се довери, во областа на нивната дејност, со свои акти да ги уредуваат определените односи од поширок интерес.

Со одредбите на член 5 од Законот за поштенските, телеграфските и телефонските услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/74) е определено дека Номенклатурата на ПТТ услуги заеднички ја утврдуваат ПТТ организации, по претходно прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија. Според член 1 од Законот за здружување во Заедница на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/78), работите и задачите утврдени со тој закон, што се вршат во Заедницата, се работи од посебен општествен интерес, а со член 10 од тој закон е утврдено, помеѓу другото, ПТТ организации, во рамките на Заедницата, да ја утврдуваат номенклатурата на ПТТ услуги.

Врз основа на наведените уставни и законски одредби, според оцената на Уставниот суд на Југославија, Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони со закон е овластена да ја донесе Номенклатурата на поштенските, телеграфските и телефонските услуги. Со ос-

порената одредба на оваа номенклатура, според оцената на Уставниот суд, не се повредени правата на корисниците на поштенско-телеграфски и телефонски услуги, бидејќи оспорените одредби се однесуваат на дополнителни услуги за кои се плаќа и посебен надомест.

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 36 став 3 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 6 мај 1987 година, донесе

О д л у к а

1. Се одбива предлогот на Општинскиот општествен правобранител на самоуправањето во Сремска Митровица да се утврди дека став 2.5.1. од Номенклатурата на поштенските, телеграфските и телефонските услуги е во спротивност со сојузен закон.

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Судот Иван Франко и членови на Судот: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Радко Мочивник, Јаким Спировски, Мустафа Сефо, Милосав Стиновиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враники.

У – бр. 326/86
6 мај 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ЧЛЕН 145 ОД ПРАВИЛНИКОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ЗАЕДНИЧКА СЛУЖБА НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ФАБРИКА ЗА ТЕРМОТЕХНИЧКИ УРЕДИ И МОНТАЖА „ЦЕР“, ЧАЧАК, ЗА ОСНОВИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА САМОУПРАВНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО СТЕКНУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ДОХОДОТ И ЧИСТИОТ ДОХОД И ВО РАСПРЕДЕЛБАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА ОД 30 ЈАНУАРИ 1985 ГОДИНА

1. По повод иницијативата на Георгина Брковиќ, од Чачак, Уставниот суд на Југославија со решението У-број 213/86 од 15 октомври 1986 година поведе постапка за оценување на уставноста на член 145 од Правилникот на Работната заедница Заедничка служба на Работната организација Фабрика за термотехнички уреди и монтажа „ЦЕР“, Чачак, за основите и мерилата за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и во распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка од 30 јануари 1985 година.

2. Со член 145 став 1 од оспорениот правилник е пропишано дека работниците кои до заминавањето во пензија имале својство на работник во таа работна организација најмалку 10 години за жени односно 15 години за мажи стекнуваат право на испратнина, во зависност од годините на вкупниот пензиски стаж во износ на едномесечен личен доход за пензиски стаж од 15 до 20 години за мажи односно од 10 до 15 години за жени итн.

Според став 2 од тој член, по исклучок, ако работникот замине во пензија пред навршени 15 односно 10 години пензиски стаж, стекнува право на испратнина при заминавањето во пензија во височина на едномесечниот чист личен доход.

3. Според член 17 став 1 од Уставот на СФРЈ доходот на организацијата на здружен труд е резултат од трудот на работникот не само во таа организација, туку и од вкупниот општествен труд, а според член 19 став 2 од Уставот на СФРЈ, за вкупна лична и заедничка потрошувачка работниците распоредуваат дел од доходот сразмерен на нивниот придонес во остварувањето на доходот што го

дале со својот труд и со вложување на општествени средства како минат труд на работниците.

На тој начин, доходот на секоја организација на здружен труд, а во рамките на него и средствата за заедничка потрошувачка, се резултат од текуштиот, живиот труд, но исто така и од минатиот труд на претходните генерации. Оттука придонесот на работникот за зголемување на доходот на организацијата на здружен труд не е содржан само во придонесот што го дал во таа организација, туку тој се состои и во целокупниот негов минат труд, без оглед на тоа дали тој е остварен во една или во повеќе организации на здружен труд.

Според оцената на Уставниот суд на Југославија, различното вреднување на работниот стаж ги доведува во нерамноправна положба работниците при остварувањето на нивните права по основ на минат труд, па и при утврдувањето на нивните права на испратнина при заминавањето во пензија.

Со оспорените одредби на Правилникот е пропишано дека право на испратнина имаат само работниците кои до денот на заминавањето во пензија оствариле определен број години на работен стаж во таа работна заедница, без оглед на нивниот вкупен работен стаж, а по исклучок и работниците што не го исполнуваат овој услов, но тогаш во помал износ, па со тоа, всушност, различно е вреднуван работниот стаж на работникот остварен во таа работна заедница од работниот стаж остварен во други организации и заедници, што, според оцената на Уставниот суд на Југославија, не е во согласност со Уставот на СФРЈ.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 од Уставот на СФРЈ и член 36 став 2 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 6 мај 1987 година, донесе

О д л у к а

1. Се укинуваат одредбите на член 145 од Правилникот на Работната заедница Заедничка служба на Работната организација Фабрика за термотехнички уреди и монтажа „ЦЕР“, Чачак, за основите и мерилата за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и во распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка од 30 јануари 1985 година.

2. Оваа одлука да се објави во „Службен лист на СФРЈ“ и на начинот на кој е објавен оспорениот правилник на Работната заедница Заедничка служба на Работната организација Фабрика за термотехнички уреди и монтажа „ЦЕР“, Чачак.

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Судот Иван Франко и членови на Судот: Божидар Булатовиќ, м-р Милован Бузациќ, д-р Александар Фира, д-р Васил Гривчев, Радко Мочивник, Јаким Спировски, Мустафа Сефо, Милосав Стиновиќ, Душан Штрбац, д-р Јосиф Трајковиќ и Рамадан Враники.

У-бр. 213/86
6 мај 1987 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Иван Франко, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основните на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ ЗАВОД

За помошник на директорот на Сојузниот хидрометеоролошки завод се назначува Милорад Ристиќ, досегашен

советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет.

С. п. п. бр. 582
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за финансии Марко Радифковиќ, со 30 јуни 1987 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

На именувањот сообразно со член 390 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата му престанува работниот однос поради заминување во пензија со 30 јуни 1987 година.

С. п. п. бр. 658
25 јуни 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Станко Чолак од должноста помошник на сојузниот секретар за внатрешни работи, поради заминување во пензија.

На именувањот му престанува работниот однос со 31 јули 1987 година.

С. п. п. бр. 673
2 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува Марко Милашин од должноста амбаса-

дор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи со 30 јуни 1987 година, поради заминување во пензија.

На именувањот, сообразно со член 390 од Законот за основите на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, му престанува работниот однос заради заминување во пензија со 30 јуни 1987 године.

С. п. п. бр. 674
2 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и Сојузниот извршен совет и сојузните органи на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/86), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР ВО СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ

За директор во Сојузниот завод за општествено планирање се назначува Златко Гркиќ, советник во Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска.

С. п. п. бр. 675
2 јули 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

638. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот на пресметување, зголемување, намалување и користење на општествено признатите репродукциони потреби	1129
639. Одлука за височината на менувачката провизија	1130
640. Правилник за југословенскиот стандард за алат	1132
641. Правилник за југословенскиот стандард за прибор за гасно заварување и режење	1131
642. Правилник за југословенските стандарди за високоградба	1131
643. Правилник за југословенските стандарди за лабораториски садови и прибор од стакло	1131
644. Правилник за југословенските стандарди за стакло	1132
645. Правилник за југословенските стандарди за алат	1133
646. Правилник за југословенските стандарди за изолирани проводници и кабли	1133
647. Правилник за југословенските стандарди за регулациони вентили	1133
648. Правилник за југословенскиот стандард за никел и легури од никел	1134
649. Наредба за задолжително атестирање на хидроизолациони материјали импрегнирани со битумен и на битуменски ленти	1134

Страна	Страна
650. Наредба за измена на Наредбата за ставање на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија спрема Република Италија под постојанен ветеринарски надзор и за спроведување на одделни мерки во граничните општини заради спречување на внесување и ширење на заразните болести лигавка и шап — 1136	655. Општествен договор за посебните мерки за остварување на политиката за најбрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово во периодот од 1986 до 1990 година — — — — 1146
651. Наредба за измена на Наредбата за задолжителна хомологација на возила во поглед на вградувањето на светлосни и светлосно-сигнални уреди — — — — — 1136	656. Договор за измени на Договорот за усогласување на основите на политиката на оданочувањето на меничните кредити и за издавање и пуштање во оптек на единствени менични бланкети — — — — — 1147
652. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за начинот и роковите за испраќање, полагање и пренос на девизи на сметките на Народната банка на Југославија остварени со откуп на ефективни странски пари, чекови, кредитни писма и со продажба на бензински бонови — — 1136	Одлука за оценување на законитоста на Номенклатурата на поштенските, телеграфските и телефонските услуги — — — — — 1148
653. Решение за единствениот статистички стандард-Номенклатура на статистички истражувања од интерес за целата земја — — — 1137	Одлука за оценување на уставноста на член 145 од Правилникот на Работната заедница Заедничка служба на Работната организација Фабрика за термотехнички уреди и монтажи „ЦЕР“ Чачак, за основите и мерилата за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и на чистиот доход и во распределбата на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка од 30 јануари 1985 година — — — — — 1149
654. Резултат од дополнителниот избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Република Македонија — — — — — 1146	Назначувања и разрешувања — — — — — 1149

